



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

sluzbeni veshnik SR
Makedonije91001 Skopje
gen 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Пет

ГЛАВЕН РАД

БРОЈ 28

ГОД. XLV

— претплата за 1989 година изнесува 77.300 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција Улица Јована Ристова бр. 1. Пошта. Факс 226. — Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

394.

Врз основа на член 242 став 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/88), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗНАЦИТЕ ШТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ИМ ГИ ДАВААТ ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат овластените лица со раце, со положба на телото и со посебни уреди за емитирање на звучни и светлосни знаци.

Наредбите од член 150 на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата (во натамошниот текст: Законот) можат да се даваат и усно и со помош на технички средства за засилување на звукот и од возило и од хеликоптер.

Член 2

Знаците што овластените лица ги даваат со раце и со положба на телото за учесниците во сообраќајот ги имаат следните значења:

1) рака подигната вертикално со отворена шака – значи задолжително запирање за сите возила. Ако тој знак е даден на раскрсница, значи забрана на поминување на возилата, освен за оние возила што, во моментот кога овластеното лице ќе ја подигне раката, не можат на безбеден начин да се запрат, а за пешаците – забрана да го преминуваат коловозот. Ако знакот е даден на отворен пат, тој го има наведеното значење само кога овластеното лице се наоѓа на коловозот (цртеж бр. 1);

2) рака хоризонтално испружена со отворена шака – значи забрана на поминување за сите учесници во сообраќајот чијашто насока на движење ја сече насоката на испружената рака (цртеж бр. 2);

3) бавно мавтање со хоризонтално настрана испружена рака горе – долу со отворена шака свртена надолу – значи возачот во чијашто насока се дава тој знак треба да ја намали брзината на движењето на возилото (цртеж бр. 3);

4) хоризонтално испружена рака со отворена шака и кружно движење на подлактицата и шаката оддесно на лево – значи дека возачот во чијашто насока се дава овој знак треба да го забрза движењето на возилото (цртеж бр. 4);

5) хоризонтално настрана испружена рака со дланка на отворена шака насочена кон определено возило – значи дека возачот на тоа возило е должен да го запре возилото со кое управува (цртеж бр. 5);

6) тело во нормален стоечки став или тело во ист став со раце хоризонтално настрана испружени – означува дека возилата што доаѓаат од правецот во кој е свртен грбот односно дека градите на овластеното лице мораат да се запрат, а дека возилата кои доаѓаат од бочните страни на тоа лице имаат право на поминување (цртеж бр. 6).

Кога сообраќајот е запрен со знаците со кои им се наредува запирање на возилата на одделни учесници во сообраќајот, овластеното лице може да даде знак да го забрзаат движењето на своето возило, ако тоа обезбедува побрзо одвивање на сообраќајот.

Знаците со кои се наредува намалување на брзината на движењето, забрзување на движењето и запирање на

определено возило, овластените лица можат да ги даваат и од возило.

Член 3

Ако овластено лице го регулира сообраќајот на раскрсница знаците со кои се наредува запирање на сите возила и забрана на поминување за определени учесници во сообраќајот може да ги дава само ако се наоѓа во средиштето на раскрсницата.

Ако на една раскрсница се наоѓаат повеќе овластени лица кои помагаат во регулирањето на сообраќајот, знаците што ги даваат тие лица мораат да бидат усогласени со знаците што ги дава овластеното лице кое се наоѓа во средиштето на раскрсницата.

По исклучок од став 1 на овој член, ако со тоа поефикасно би се регулирал сообраќајот, знаците од член 2 став 1 точ. 1, 2 и 6 на овој правилник може да ги дава и овластеното лице кое се наоѓа на коловозот на раскрсницата, под услов тоа лице да може лесно да се забележи од страна на сите учесници на кои им се наменети знаците.

Ако на раскрсницата се наоѓаат повеќе овластени лица, знаците што ги даваат тие лица мораат меѓусебно да бидат усогласени.

Член 4

За давање на знаците со кои се наредува запирање, забрана на поминување, намалување и забрзување на движењето на возилата, овластеното лице може да употребува табличка.

Табличката за регулирање на сообраќајот има форма на круг со пречник најмалку 12 см. Основата на табличката е во жолта боја, со црвен раб, со ширина најмалку 2 см.

Табличката за регулирање на сообраќајот мора да биде привлечена со рефлектирачка материја, а може да биде регулирана и така што да може да се осветли со сопствен извор на светлина.

Член 5

Звучните знаци се даваат со посебен уред за давање на звучни знаци на моторното возило или со пишалка.

Звучниот знак што се дава со посебен уред на моторното возило се состои од низа тонови со различни височини (завивачки звук).

Член 6

Звучните знаци што се даваат со посебен уред за давање на звучни знаци на моторното возило се употребуваат само во комбинација со светлосните знаци од член 9 став 1 точ. 1, 2 и 3 на овој правилник и имаат значење на соодветниот светлосен знак што се дава.

Звучните знаци со пишалка се применуваат само во комбинација со знаците што се даваат со раце, и тоа само кога овластеното лице се наоѓа надвор од возилото.

Член 7

Звучните знаци што се даваат со пишалка ги имаат следните значења:

1) едно пиштење – значи повик на учесниците во сообраќајот што ќе го чујат да го свртат вниманието кон овластеното лице кое со помош на соодветниот знак ќе изрази определено барање;

2) повеќе последователна пиштења – значи дека некој од учесниците во сообраќајот постапил спротивно на барањето изразено со помош на дадениот знак, на правилата на сообраќајот или на поставените сообраќајни знаци.

Знакот од точка 1 став 1 на овој член се дава само при регулирањето на сообраќајот на раскрсници.

Ако знакот се состои од повеќе последователни пишана, сите учесници во сообраќајот што ќе го чујат ваквиот знак се должни со набљудување на овластеното лице да се известат дали тој знак се однесува на нив. Наспоредно со давањето на тој знак, овластеното лице е должно да покаже на кој учесник во сообраќајот дадениот знак се однесува и што е должен тој да стори.

Член 8

Во вршењето на контрола и регулирање на сообраќајот, овластените лица можат да даваат светлосни знаци.

Светлосните знаци се даваат со посебни уреди за давање на светлосни знаци на моторното возило или со средства што рачно се користат (фенер, батериска ламба и сл.).

Член 9

Светлосните знаци што се даваат со посебни уреди за давање на светлосни знаци на моторното возило ги имаат следните значења:

1) две трепкави светла, од кои во сина боја е на десната, а во црвена боја на левата страна на возилото, кога наизменично се палат на посебните моторни возила од член 124 на Законот – значат обврска за возачот што ќе ги сретне тие моторни возила или возила што се под придружба, или кого ќе го стигнат тие возила – да се запре, строго да се придржува кон наредбите што му ги даваат лицата од придружбата, а движењето да го продолжи дури откако сите возила под придружба ќе поминат, да им отстапи првенство на минување на тие возила и да не ги прстигнува, како и обврска за пешаците, заради пропуштање на тие моторни возила, да се тргнат од коловозот;

2) две трепкави или ротациони светла во сина боја на возилото од член 125 ст. 2 и 3 на Законот кое обезбедува минување на едно возило или на колона возила кои се движат зад него – значат обврска за возачот да обрне внимание и на возилата на кои им се обезбедува минување, да ги пропушти и, по потреба, да го запре своето возило додека не поминат тие возила, а за пешаците обврска да се тргнат од коловозот додека тие возила или колона на возила не поминат;

3) едно трепкаво или ротационо светло во сина боја на возилото со право на првенство на минување – означува обврска за возачот што ќе го види тоа светло, освен за возачот на возило под придружба, да му отстапи првенство на поминување на возилото од кое се дава тој знак и, по потреба, да го запре своето возило додека тоа возило не помине, а за пешаците – обврска, заради пропуштање на тоа возило, да се тргнат од коловозот;

4) светлосниот знак „Стоп-милиција“ што се наоѓа на возилото на органите за внатрешни работи – означува обврска за возачот на возилото, што се наоѓа непосредно зад возилото кое го дава светлосниот знак, да го запре своето возило.

Светлосните знаци од став 1 точ. 1 до 3 на овој член се поставуваат така што да се видливи за учесниците во сообраќајот на кои тие им се наменети.

Светлосниот знак од став 1 точка 3 на овој член, кога се дава на возило што стои на коловозот, значи обврска за возачите да ја намалат брзината на движењето на своето возило, а, по потреба, и да го запрат и да постапуваат по наредбите на овластеното лице.

Светлосниот знак „Стоп-милиција“ се наоѓа на задната лева страна на возилото, на табла во црвена боја, чишто димензии се 35 · 15 см.

Член 10

Светлосниот знак што се дава со средства што се користат рачно (фенер, батериска ламба и сл.) е постојано црвено светло, со кое овластеното лице мавта вертикално на надолжната оска на патот. Тој знак значи обврска за возачот да го запре возилото што се движи на делот од патот каде што се дава тој светлосен знак.

Член 11

Цртежите од 1 до 7 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 12


Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат овластените лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81).

Член 13


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 344-8-2/17
11 април 1989 година
Белград


Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Петар Грачанин, с. р.




Цртеж 1




Цртеж 2



Цртеж 3




Цртеж 4



Цртеж 5



Цртеж 6



Цртеж 7

395.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за трговија, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЛИФТОВИ НА ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН ЗА ВЕРТИКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ЛИЦА И ТОВАР

Член 1

Во Правилникот за техничките нормативи за лифтови на електричен погон за вертикален превоз на лица и товар („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/86), во член 16 став 2 по зборовите: „на сидот на возното окно” се додаваат зборовите: „од став 1 на овој член”.

Член 2

Во член 56 став 2 по зборовите: „подвижна врата” за-пирката и зборовите: „односно на други видови машински подвижни врати” се бришат.

Член 3

Во член 59 зборовите: „мора да постои” се заменуваат со зборовите: „по правило се поставува”, а зборовите: „просирен контролен отвор” се бришат.

Член 4

Во член 115 став 2 зборовите: „Лифтовите кои овозможуваат пристап на” се заменуваат со зборовите: „Лифтовите што се наменети за превоз на лица во”.

Член 5

Во член 121 по став 2 се додава став 3, кој гласи: „Ако противтегот се движи по крути водилки, слободниот простор од став 1 на овој член може да се намали најмногу толку што и ако уредот за водење на противтегот се оштети да не може да дојде до допир на противтегот и сидот на возното окно.”.

Член 6

Членот 179 се менува и гласи:

„Ако се во прашање одбојници со придушување, погонот на лифтоот мора да се оневозможи додека одбојниците не се вратат во почетната работна положба, што се контролира со електричен сигурносен уред за контрола на враќањето на одбојниците во почетната работна положба.”.

Член 7

Во член 181 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако се во прашање лифтови со поголем број брзини на возење или лифтови со континуелна регулација, за запирање во крајните станици мора да се предвиди додатна склопка која ќе даде налог за забавување ако тоа не го сторил уредот за управување со лифтоот.”.

Член 8

Во член 223 ставот 2 се менува и гласи:

„Напојниот вод мора да се смести во цевки, ходници или во слични простории надвор од возното окно.”.

Член 9

Во член 224 став 1 по зборот: „најмалку” се ставаат две точки, а зборовите: „0,75 mm²” се заменуваат со зборовите:

„ – 1,5 mm² за спроводниците и каблите во постојано положени инсталации (фикси инсталации);
– 0,75 mm² за свитливите спроводници и кабли.”.

Член 10

Во член 232 по зборот: „преоптоварување“ се додаваат зборовите: „спрема овој пресек и да се дел од свитливиот-кабел.“

Член 11

Во член 233 ставот 2 се менува и гласи:

„Со исклучувањето на осветлувањето на кабината со склопката од став 1 на овој член, мора да се исклучи и управувањето со лифтоот.“

Член 12

Во член 238 по зборовите: „напојните водови“ запираката се заменува со точка, а зборовите: „односно за бакарни водови не смее да биде помал од 2,5 mm“ се бришат.

Член 13

Во член 262 ставот 3 се брише.

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4.

Член 14

Во член 269 по зборовите: „Ако на вратата на возното окно“ се додаваат зборовите: „која се отвора рачно“.

Член 15

Во член 311 ст. 1 и 2 зборовите: „во рок од три години“ се заменуваат со зборовите: „во рок од шест години“.

Член 16

Во член 312 зборовите: „во рок од пет години“ се заменуваат со зборовите: „во рок од осум години“.

Член 17

Во член 313 зборовите: „Во рокот од пет години“ се заменуваат со зборовите: „Во рокот од осум години“.

Член 18

Во член 314 зборовите: „во рок од пет години“ се заменуваат со зборовите: „во рок од осум години“.

Член 19

Во член 315 зборовите: „во рок од пет години“ се заменуваат со зборовите: „во рок од осум години“.

Член 20

Во член 316 зборовите во заградите: „чл. 21, 22 и“ се бришат.

Член 21

По член 316 се додаваат чл. 316а и 316б, кои гласат:

„Член 316а

Лифтовите проектирани односно вградени во згради пред влегувањето во сила на овој правилник се сметаат за усогласени со одредбите од овој правилник ако се проектирани односно вградени во зградите во согласност со прописите што важеле тогаш и ако ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник за:

- приодната страна на возното окно во широчината на влезот во кабината;
- вратата за одржување, нужниот влез и пристапот во возното окно, освен мерите и материјалот за изработката на вратата;
- застаклувањето на возното окно, со тоа што за површините помали од 0,5 m² и за помали мери до 0,5 m дебелината на армираното стакло може да биде најмалку 4,5 mm;
- сигурносните уреди во возното окно (крајната склопка и склопката „СТОЈ“ во јамата на возното окно);
- механичката цврстина и крутоста на вратата на возното окно, полните крила на вратата на возното окно и контролните отвори;
- бравата на вратата и контролата на затвореноста на вратата, со тоа што да се овозможи одбравување на вратата на возното окно однадвор со помош на специјален триаголен клуч барем на крајните станици;

– вратата на кабината, со тоа што да не мора да биде исполнет условот од член 93 на овој правилник и за брзините од 1,2 m/s крилата на кабинската врата да можат да бидат решеткасти, така што растојанието помеѓу вертикалните летви да не биде поголемо од 70 mm;

- вратата и капакот за нужен излез од кабината;
- главните склопки и склопките во машинската просторија;
- заземјувањето, заштитата од превисок напон на допир и заштитата од атмосферско празнење;
- заштитата од електрична грешка;
- уредот за тревога;
- одбојниците од член 174 на овој правилник, со тоа што одбојниците без придрушување да можат да се користат за брзини до 1,2 m/s;
- условите од член 19 став 3, член 20 ст. 1 и 2, член 39 ст. 2 и 3, чл. 44, 74, 84 и 85, член 113 ст. 1 и 2, чл. 134 и 137, член 151 став 2, чл. 164 и 165, член 172 став 1, чл. 181, 213, 249, 271, 272 и 273, освен за боите, и чл. 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 286, 290, 312, 313 и 314 на овој правилник, а за лифтовите наменети исклучиво за превоз на товар без придружник – и условите од член 74 став 8 на овој правилник.

Член 316б

Лифтовите што се вградуваат во градежно завршени згради или во зградите чија изградба започнала пред денот на влегувањето во сила на овој правилник мораат да се усогласат со условите пропишани со овој правилник, освен со условите од член 3 став 2, член 6, член 10 став 1, член 19 став 2, член 38 став 1, член 40 став 1, член 46, член 75 став 1, член 82 и член 93 став 2 од овој правилник.

При усогласувањето на лифтовите од став 1 на овој член со условите пропишани со овој правилник може да се отстапи од:

- членот 7 на овој правилник, со тоа што растојанието помеѓу нивоата на две последователни станици или помеѓу станицата и вратата за нужен влез да биде најмногу 15 m;
- членот 25 на овој правилник, но само за напојниот вод со соодветни мерки за заштита;
- членот 29 на овој правилник, со тоа што да се спроведат соодветни мерки за заштита;
- членот 34 на овој правилник, со тоа што да е усогласен со чл. 312, 313 и 314 и височината на приодот да овозможува безбеден достап;
- членот 37 и член 39 став 1 на овој правилник, со тоа што да е обезбедено безбедно опслужување на опремата;
- членот 51 став 1 на овој правилник, со тоа што светлата височина на вратата на возното окно да не може да биде помала од 1,8 m;
- членот 72 на овој правилник, со тоа што чистата височина на внатрешноста на кабината да не смее да биде помала од 2 m, а светлата височина на влезот во кабината да не е помала од 1,8 m;
- членовите со кои се пропишува застаклување, со тоа што за површини помали од 0,5 m² и за помали мери до 0,5 m дебелината на армираното стакло да може да биде најмалку 4,5 mm.“

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/36
23 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

396.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО УПАТСТВО СО КОЕ МОРААТ ДА БИДАТ СНАБДЕНИ УРЕДИТЕ ОД ОБЛАСТА НА РАДИОКОМУНИКАЦИИТЕ, АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКАТА И УРЕДИТЕ ШТО СЕ ПРИКЛУЧУВААТ НА НИВ****Член 1**

Техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени уредите од областа на радиокомуникациите, аудио и видеотехниката и уредите што се приклучуваат на нив, во смисла на член 62 од Законот за стандардизацијата, мора да содржи:

- 1) предупредување на опасностите што можат да настанат при употребата на уредот и начин на нивното отстранување;
- 2) мерки на претпазливост што се однесуваат на безбедноста, приклучувањето, монтирањето и работата на уредот;
- 3) начин на подготовка на уредот за работа и начин и шема на поврзувањето со други уреди и со додатни делови;
- 4) распоред и објаснение на функциите на достапните регулатори и покажувачи и постапка за пуштање на уредот во работа;
- 5) опис на евентуалните пречки што можат да го сметаат уредот во работата и начин на отстранување на тие пречки;
- 6) спецификација на карактеристиките на уредот и на влезно-излезните приклучоци, сигналите и напојувањето;
- 7) функционален опис на работата на уредот со блок-шема;
- 8) начин на одржување на уредот и начин на отстранување на одделни дефекти;
- 9) список на составните делови на уредот за замена, со број за порачка;
- 10) електрична шема на уредот, со ознака на компонентите што имаат безбедносна функција;
- 11) приказ на положбата на составните делови.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиската содржина на техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени уредите од областа на радиокомуникациите, аудио и видео техниката наменети за употреба во домаќинство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/88).

Член 3

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/61
10 март 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

397.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мерни и скапоценни метали пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОКОМЕТРИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат фокометрите.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. D-11/3.

Член 2

Фокометар (скица број 1), во смисла на овој правилник, е оптички мерен инструмент, заснован врз принципот на мерење на ефектите на компензацијата на преломните својства на испитуваните лупи за очила и контактни лупи.

Член 3

Фокометар е мерило што се користи во офталмологијата за мерење на преломната моќ и призматичниот ефект на лупите за очила и контактните лупи, за определување на оптичкиот центар и на оската на лупата и за проверка на исправното поставување на лупата во рамките на очилата.

Член 4

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) преломна моќ (оптичка моќ, оптичка јачина) на оптичката лупа е својство на лупата да ги прекршува светлосните зраци што минуваат низ неа.

Бројната вредност на преломната моќ на лупата (PM) е еднаква на реципрочната вредност на фокусната далечина на таа лупа изразена во метри.

Единица на преломната моќ е m^{-1} и се вика диоптрија (D).

2) призматична моќ на лупата на фокометрот е својство светлосниот зрак, при минувањето низ лупата да го менува својот правец во однос на почетниот.

Бројната вредност на призматичната моќ (PE) на стаклото за очила поставено во рамките е еднаква на производот на бројната вредност на преломната моќ (PM) и ексцентрицитетот на лупата (e);

Единица на призматичната моќ е cm/m и се нарекува призматична диоптрија.

3) ексцентрицитет на лупата (e) е појава за која е карактеристично својство несовапаѓање на оптичката и геометриската оска на лупата;

4) оптичката оска на лупата (скица број 2) е права која минува низ центарот на кривината на оптичката површина и е нормална на таа површина;

5) главните меридијани се меѓусебно нормални пресеци на лупата што содржат оптичка оска и имаат најголема или најмала оптичка моќ;

6) фокус на сферната лупа е точка на оптичката оска на лупата во која светлосните зраци, паралелни со нејзината оптичка оска, се сечат по минувањето низ лупата.

Фокусна далечина изразена во единица на должина, е растојанието на фокусот од темето на лупата, мерено вдолж оптичката оска;

7) фокусна линија (фокала) на лупата е линија во која светлосните зраци, паралелни со оптичката оска, се сечат по минувањето низ лупата;

8) торична лупа (за очила) е лупа која барем на една страна има торична површина која во своите два заемно нормални главни меридијани, има различен најголем и најмал полупречник на кривината и соодветна најголема и најмала преломна моќ;

9) сферичен (сферички) ефект е појава за која е карактеристично својството на оптичката лупа светлосните зраци, што минуваат низ неа, да ги собира во една точка; сферичниот ефект кај торичната лупа бројно ја претставува вредноста на оптичката моќ која се однесува на пресекот на таа лупа кој има најмала преломна моќ; се означува со „sph”;

10) цилиндричен (цилиндрички) ефект е појава за која е карактеристично својството на оптичката лупа светлосните зраци, што минуваат низ неа, да ги собира во две линии кои одговараат на пресечите на таа лупа со најголема и најмала преломна моќ; цилиндричниот ефект кај торичната лупа бројно ја претставува разликата на вредностите на оптичката моќ во пресечите на таа лупа што имаат најголема и најмала преломна моќ; се означува со ознаката „cyl”;

11) основна положба на торичните лупи вметнати во рамките на очилата е агол под кој се сечат линиите на пресекот на лупата со најмала преломна моќ и линијата определена со точките на пробивот на оптичките оски на лупите вметнати во рамките на очилата, низ надворешната површина на лупите (скица број 3).

Аголната поделба на фокометарот, посматрана од гледан предмет, има насока на порасот на броевите обрат-

на од насоката на стрелката на саатот (види „ТАБО-шема“, скица број 4). Вредноста на основната положба на призматичните лупи е еднаква на вредноста на отстапувањето отчитано на аголната поделба во степени;

12) концентричност на фокометарот е разликата меѓу геометрискиот центар на плочата со ознаки (поделбената плоча) и точката на пресекот на конченицата, изразена во единица на призматичен ефект (cm/m).

Член 5

Мерниот опсег на фокометарот мора да биде:

- 1) за оптичката моќ на лупата од најмалку -20 m^{-1} до $+20\text{ m}^{-1}$;
- 2) за призматичната моќ на лупата од 0 до најмалку 5 cm/m ;
- 3) за правецот на оската на цилиндричната лупа од 0° до 180° .

Член 6

Фокометрите можат да бидат аналогни и дигитални. Аналогните фокометри имаат скала и ја даваат континуирано мерената вредност.

Дигиталните фокометри на показниот уред ја даваат вредноста заокружена на најблиската целобројна вредност.

Фокометарот мора да биде конструиран така што да може да мери лупи чијшто пречник е најмалку 80 mm и дебелина најмалку 20 mm .

Член 7

За аналогните фокометри, вредноста на поделокот на скалите мора да биде:

- 1) за оптичка моќ најмногу $0,25\text{ m}^{-1}$;
- 2) за призматична моќ најмногу 1 cm/m ;
- 3) за аголна поделба најмногу 5° .

За дигиталните фокометри чијшто опсег на мерење на оптичката моќ е од $+10\text{ m}^{-1}$ до $+10\text{ m}^{-1}$, вредноста на поделокот на дигиталниот показан уред мора да биде најмногу $0,125\text{ m}^{-1}$. Показниот уред мора да има најмалку две децимални места.

За дигиталните фокометри со мерен опсег на оптичката моќ поголем од $\pm 10\text{ m}^{-1}$, вредноста на поделокот не смее да биде поголема од $0,25\text{ m}^{-1}$.

За дигиталните фокометри вредноста на поделокот на показниот уред за призматична моќ на лупата не смее да биде поголема од $0,25\text{ cm/m}$, а за вредноста на аголната поделба мора да биде 1° .

Член 8

Границите на дозволените грешки за преломната и призматичната моќ кај аналогните фокометри не смеат да бидат поголеми од границите на дозволените грешки дадени во табелите 1 и 2.

Табела 1

Мерен опсег на преломната моќ	(m^{-1})	Граници на дозволените грешки (m^{-1})
< 0 ≥ -5	> 0 $\geq +5$	$\pm 0,06$
< -5 ≥ -10	$> +5$ $\geq +10$	$\pm 0,09$
< -10 ≥ -15	$> +10$ $\geq +15$	$\pm 0,12$
< -15 ≥ -20	$> +15$ $\geq +20$	$\pm 0,18$
< -20	> 20	$\pm 0,25$

Табела 2

Мерен опсег на призматичната моќ (cm/m)	Граници на дозволените грешки (cm/m)
> 0 ≤ 5	0,1

Мерен опсег на призматичната моќ (cm/m)	Граници на дозволените грешки (cm/m)
> 5 ≤ 10	0,2
> 10 ≤ 15	0,3
> 15 ≤ 20	0,4
> 20	0,5

Член 9

Границите на дозволените грешки на отчитаната вредност во однос на номиналната вредност за преломната и призматичната моќ, за дигиталните фокометри не смеат да бидат поголеми од границите на дозволените грешки дадени во табелите 3 и 4.

Табела 3

Граница на дозволената грешка m^{-1}	
Мерен опсег на преломната моќ (m^{-1})	Поделок $0,25\text{ m}^{-1}$ Поделок $0,125\text{ m}^{-1}$
< 0 ≥ -5	0
< -5 ≥ -10	0 $\pm 0,125$
< -10 ≥ -15	0 $\pm 0,125$
< -15 ≥ -20	0,25 0,125
< -20	0,25 $\pm 0,25$

Табела 4

Граница на дозволената грешка (cm/m)	
Мерен опсег на призматичната моќ cm/m	Поделок $0,25\text{ cm/m}$ Поделок $0,125\text{ cm/m}$
> 0 ≥ 5	0 0,125
> 5 ≤ 15	0,25 0,25
> 15 ≤ 20	0,5 0,375
> 20	0,5 0,5

Член 10

Референтниот услов при кој се определува границата на дозволената грешка за преломната и призматичната моќ на лупите из табелите 1, 2, 3 и 4 е изворот на светлоста што се користи во фокометарот и кој мора да биде приспособен на една од следните референтни еталонски должини:

- $\lambda_1 = 546,07\text{ nm}$ (зелена линија на живата);
- $\lambda_2 = 587,56\text{ nm}$ (жолта линија на хелиумот).

Член 11

Основните делови на фокометарот се следните:

- 1) склоп на носачот со уред за регулирање;
- 2) уред за прицврстување на стаклата на очилата;
- 3) уред за обележување на оптичкиот центар и на основната положба на стаклата за очилата;

4) обртен тест-уред, синхронизиран со скалата на оптичката моќ;

5) окулари за отчитување на плочата со ознака на кружната поделба и поделбата на оптичката моќ;

6) уред за регулирање на конченицата со ознака 0° – 180° , односно 0° – 360° .

Член 12

Натписите и ознаките на фокометрите мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 13

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија.

На фокометарот мораат да бидат испишани:

1) фирмата односно називот или знакот на производителот;

2) вредноста на поделокот за скалата на оптичката моќ, за скалата на призматичниот ефект и за скалата со аголна поделба;

3) службената ознака на типот на фокометарот, ако е извршено испитување на типот.

Член 14

На фокометарот можат да бидат испишани ознаките на земјата на производителот, стандардите на земјата на производителот, годината на производството и сл., како и каталожките, сервиските и други броеви.

Член 15

Скиците бр. 1, 2, 3 и 4 се наоѓаат во прилогот кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 16

Фокометрите што се наоѓаат во употреба, а кои во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1995 година.

Член 17


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од дено на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр. 3347/1

1 ноември 1988 година


Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.




Скица број 1 – Општ изглед на фокометарот

1. Копче за регулирање
2. Завртка за регулирање на потпирањата линија
3. Завртка на уредот за обележување
4. Елементи за обележување
5. Окулар за отчитување
6. Мерење окулар
7. Нарецкан прстен за на конченицата
8. Држач на испитуваната лупа
9. Нарецкан прстен за вртење на валјакот со бојата
10. Нарецкана завртка за извлекување на валјакот со бојата
11. Потпира линија
12. Подлога на лупата




Скица број 2 – Планицилиндрична (I) и сферична оптичка лупа (астигматична)

- 1 – Оптичка оска
- 2 – Оска на цилиндарот
- F_1, F_2 – Фокала
- f_1, f_2 – Фокално растојание



Скица број 3 – Основна положба на торичните лупи



Скица број 4 – ТАБО – шема
(аголна подела)
OD – Десно око
OS – Лево око

398.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86, и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОСТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ – РЕФЕРЕНТНИ ВОДЕНИ РАСТВОРИ ЗА pH КАЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките карактеристики што мораат да ги имаат мострите на референтните материјали – референтните водени раствори за утврдување на pH скала во температурен интервал од 0°C до 95°C (во натамошниот текст: референтни водени раствори).

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката РМК-РМ-Т/14.

Член 2

Под референтни водени раствори, во согласност на овој правилник, се подразбираат следните пуферни раствори што репродуцираат рН вредности за утврдување на рН-скала:

- раствор на калиумтетраоксалат $\text{KH}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$ - 0,05 mol/kg H_2O ;
- раствор на калиумхидротартарат $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ - заситен на 25°C;
- раствор на калиумдихидроцитрат $\text{KH}_2\text{C}_6\text{O}_7$ - 0,05 mol/kg H_2O ;
- раствор на калиумхидрофталат $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ - 0,05 mol/kg H_2O ;
- раствор на калиумдихидрофосфат KH_2PO_4 - 0,025 mol/kg H_2O ;
- плус динатриумхидрофосфат Na_2HPO_4 - 0,03043 mol/kg H_2O ;
- раствор на натриумтетраборат $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \times 10\text{H}_2\text{O}$ - 0,01 mol/kg H_2O ;
- раствор на натриумхидрокарбонат Na_2HCO_3 - 0,025 mol/kg H_2O ;
- плус натриумкарбонат Na_2CO_3 - 0,025 mol/kg H_2O ;
- раствор на калиумхидроксид $\text{Ca}(\text{OH})_2$ - заситен и филтриран на 25°C

Член 3

рН вредностите на референтните водени раствори во температурен интервал од 0°C до 95°C мораат да ги имаат вредностите дадени во табела 1.

Табела 1

рН вредност на референтни водени раствори

Температура °C	$\text{KH}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$ 0,05 mol/kg H_2O	$\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ заситен на 25 °C	$\text{KH}_2\text{C}_6\text{O}_7$ 0,05 mol/kg H_2O	$\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ 0,05 mol/kg H_2O
0	1.666	—	3.863	4.003
5	1.668	—	3.840	3.999
10	1.670	—	3.820	3.998
15	1.672	—	3.802	3.999
20	1.675	—	3.788	4.002
25	1.679	3.557	3.776	4.008
30	1.683	3.552	3.776	4.015
35	1.688	3.549	3.759	4.024
38	1.691	3.548	3.755	4.030
40	1.694	3.547	3.753	4.035
45	1.700	3.547	3.750	4.047
50	1.707	3.549	3.749	4.060
55	1.715	3.554	—	4.075
60	1.723	3.560	—	4.091
70	1.743	3.580	—	4.126
80	1.766	3.609	—	4.164
90	1.792	3.650	—	4.205
95	1.806	3.674	—	4.227

Табела 1 (продолжение)

температура °C	KH_2PO_4 0,025 mol/kg H_2O + Na_2HPO_4 0,025 mol/kg H_2O	KH_2PO_4 0,008695 mol/kg H_2O + Na_2HPO_4 0,03043 mol/kg H_2O	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \times 10\text{H}_2\text{O}$ 0,01 mol/kg H_2O	NaHCO_3 0,025 mol/kg H_2O + Na_2CO_3 0,025 mol/kg H_2O	$\text{Ca}(\text{OH})_2$ заситен на 25 °C
0	6.984	7.534	9.464	10.317	13.423
5	6.951	7.500	9.395	10.245	13.207
10	6.923	7.472	9.276	10.118	12.810
20	6.881	7.429	9.225	10.062	12.627
25	6.865	7.413	9.180	10.012	12.454
30	6.853	7.400	9.139	9.966	12.289

температура °C	KH_2PO_4 0,025 mol/kg H_2O + Na_2HPO_4 0,025 mol/kg H_2O	KH_2PO_4 0,008695 mol/kg H_2O + Na_2HPO_4 0,03043 mol/kg H_2O	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \times 10\text{H}_2\text{O}$ 0,01 mol/kg H_2O	NaHCO_3 0,025 mol/kg H_2O + Na_2CO_3 0,025 mol/kg H_2O	$\text{Ca}(\text{OH})_2$ заситен на 25 °C
35	6.844	7.389	9.102	9.925	12.133
38	6.840	7.384	9.081	9.903	12.043
40	6.838	7.380	9.068	9.889	11.984
45	6.834	7.373	9.038	9.856	11.841
50	6.833	7.367	9.011	9.828	11.705
55	6.834	—	8.985	—	11.574
60	6.836	—	8.962	—	11.449
70	6.845	—	8.921	—	—
80	6.859	—	8.885	—	—
90	6.877	—	8.850	—	—
95	6.886	—	8.833	—	—

Член 4

Границата на дозволената грешка на определување на рН вредностите на референтните водени раствори е $\pm 0,01$ рН единици.

Член 5

Реагенсите мораат да бидат со аналитички степен на чистота, а електричната спроводливост на водата не смее да биде поголема од 2 во S cm^{-1} .

Член 6

Својството на стабилноста на референтните водени раствори мора да се манифестира со постојаноста на рН-вредностите кои тие ги репродуцираат.

Член 7

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 8

На едната од бочните страни на шишето во кое се наоѓа референтен воден раствор мораат да бидат напишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) сериски број;
- 3) рН вредности;
- 4) службена ознака на референтниот воден раствор
- 5) ознаката U дека референтниот воден раствор има уверение кое мора да содржи:
 - а) фирма односно назив или знак на производителот;
 - б) назив и подрачје на примената;
 - в) сериски број;
 - г) рН вредност на референтниот воден раствор;
 - д) граница на дозволената грешка на определувањето на рН вредностите;
 - е) рок на важноста на референтниот воден раствор.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-2996/1
10 април 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за мери и скапоцени
метали,
Милан Межек, с. р.

399.

Врз основа на член 33 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84, 59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СТАТИЧКИ БРОИЛА НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СО КЛАСА НА ТОЧНОСТ 0,2 S И 0,5 S

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат статичките (електронските) броила на активна електрична енергија со наизменична струја (во натамошниот текст: броилата), со класа на точност 0,2 S и 0,5 S.

Метролошките услови што мораат да ги исполнуваат броилата од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.F-6/1.

Член 2

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на:

- 1) покажувачите на максимум;
- 2) еталонските броила.

Член 3

Под броила, во смисла на овој правилник, се подразбираат броилата:

- 1) што се приклучуваат преку струјни мерни трансформатори;
- 2) што се приклучуваат преку струјни и напонски мерни трансформатори;
- 3) што се наменети за мерење на енергија во една насока;
- 4) што се наменети за мерење на енергија во обете насоки;
- 5) чиј напон на приклучницата е помал од 600 V (кај трофазните броила тој напон се однесува на напонот помеѓу фазните спроводници).

Член 4

Броилата можат да даваат податоци за енергијата преку:

- 1) бројникот;
- 2) давачот на импулси;
- 3) давачот на импулси за далечинско мерење.

Давачот на импулси од точка 2 став 1 од овој член кој не може да се регулира мора да биде приклучен зад интеграторот.

Член 5

Номиналната струја на броилата I_n се определува според номиналната секундарна струја на струјниот мерен трансформатор.

Номиналната струја на броилата I_n може да биде:

- 1) еднаква на номиналната секундарна струја на струјниот мерен трансформатор;
- 2) поголема од номиналната секундарна струја на струјниот мерен трансформатор за процентуалното зголемување на мерниот опсег на трансформаторот.

Ако номиналната струја на броилата е еднаква на номиналната секундарна струја на струјниот мерен трансформатор, броилата можат да се оптоварат до 120 % I_n .

Ако номиналната струја на броилата е поголема од номиналната секундарна струја на струјниот мерен трансформатор, броилата можат да се оптоварат до 100% I_n .

Член 6

Броилата можат да имаат вредност на референтниот напон:

$$3 \cdot \frac{100}{\sqrt{3}} \text{ V и } 3 \cdot 100 \text{ V}$$

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, броилата можат да имаат и други вредности на референтниот напон до 600 V.

Член 7

При прегледот на броилата мораат да бидат исполнети следните услови за:

- 1) референтната фреквенција 50 Hz;
- 2) референтната температура 23 °C.

Член 8

При номиналната струја, референтниот напон, референтната фреквенција и референтната температура, сопствената потрошувачка на следните делови на броилата мора да биде таква што да не ги преминува вредностите за:

- 1) струјното коло 1 VA;
- 2) напонското коло 0,5 VA;
- 3) помошното коло 10 VA (само кога е поврзано со напонското коло на броилото).

Член 9

При нормалната работа на броилото, изолациониот материјал мора да ги задржи своите диелектрични особини во обем кој битно нема да влијае врз метролошките својства на броилото.

Член 10

Изолациониот материјал на броилото мора да биде таков што да го издржи диелектричното испитување со синусен напон со ефективна вредност од 2000 V и со фреквенција од 50 Hz, во траење од една минута помеѓу:

- 1) сите кола во кои за време на нормална работа на броилото се појавува потенцијална разлика;
- 2) сите делови на броилото што се под напон, од една страна, и металните делови што при затворено кукиште на броилото се достапни однадвор, од друга страна.

Член 11

При испитување на диелектричната цврстина на броилото со кукиште од изолационен материјал, мораат да бидат исполнети следните услови:

- 1) броилото мора да биде завиткано со метална фолија или поставено врз рамна метална плоча со која се споени сите метални делови на кукиштето, достапни кога кукиштето на броилото е затворено;
- 2) струјните и напонските кола и носачот на мерните системи мораат да бидат меѓусебно поврзани;
- 3) испитниот – синусниот напон мора да биде приклучен помеѓу стегалките и металната фолија односно металната плоча, а растојанието помеѓу стегалките и металната фолија односно металната плоча мора да изнесува најмалку 2 cm.

Член 12

Испитувањето на диелектричната цврстина помеѓу завртките на приклучницата и нејзиниот капак се врши според условот пропишан во член 10 од овој правилник, при што завртките мораат да бидат толку одвртени што отворот на стегалките да биде слободен, а капакот на приклучницата да биде прицврстен на приклучницата.

Ако испитувањето на диелектричната цврстина на броилото се повторува, броилото мора да го издржи синусниот напон кој е за 20% помал од напонот пропишан во член 10 од овој правилник.

Член 13

При испитувањето на диелектричната цврстина на броилото мораат да бидат исполнети следните услови за работа на броилото:

- 1) температурата на средината мора да изнесува 15 °C до 25 °C;
- 2) релативната влажност на воздухот мора да биде од 45% до 75%;
- 3) атмосферскиот притисок мора да биде од 86 kPa до 106 kPa (860 mbar до 1000 mbar).

Член 14

Испитувањето на диелектричната цврстина на броилата мора да се врши при типско испитување на броилата, со ударен напон во форма на бран 1,2/50 μ s и темена вредност 7 kV.

Член 15

Под преглед на броила, во смисла на овој правилник, се подразбираат прегледите и типското испитување на броилата.

Прегледот од став 1 на овој член мора да се врши при следните услови:

1) кукиштето на броилото мора да биде затворено;
2) редоследот на фазите мора да биде како што е назначено во шемата на врските;

3) напоните и струите мораат да бидат урамно-тежени:

– ниеден фазен или линиски напон не смее да ја преминува вредноста на соодветен среден напон за $\pm 1\%$;

– ниедна струја не смее да ја преминува вредноста на соодветна средна струја за $\pm 1\%$;

– фазната разлика помеѓу струјата и соодветниот фазен напон, при каков и да е фактор на моќност, не смее да биде поголема од 2° ;

4) напонските и помошните кола на броилото, со класа на точност 0,2 S, мораат да бидат приклучени на референтниот напон на броилото најмалку два часа пред почетокот на прегледот;

5) напонските и помошните кола на броилото, со класа на точност 0,5 S, мораат да бидат приклучени на референтниот напон на броилото најмалку еден час пред почетокот на прегледот;

6) влијателните големини мораат да имаат референтна вредност со отстапувањата дадени во следната табела:

Влијателна големина	Референтна вредност	Дозволено отстапување
Температура на средната	23 °C	$\pm 2^\circ\text{C}$
Работна положба	Вертикална работна положба или работна положба назначена од производителот, ако е поинаква	$\pm 3^\circ\text{C}$
Напон на мерните и помошните кола	според член 6 од овој правилник	$\pm 1\%$
Форма на брановите	синусен напон и струја	фактор на изобличување 2%
Фреквенција на мерните и помошните кола	50 Hz	$\pm 0,5\%$
Магнетна индукција од туѓо потекло при референтна фреквенција, на местото на испитувањето без присуство на броилото и на неговите врски	0	0,0025 mT
Влажност на воздухот	релативна, 60%	$\pm 15\%$

Член 16

Броилата мораат да бидат така конструирани што да не даваат излезни импулси односно да не регистрираат енергија при отворени струјни кола и при напонски кола приклучени на референтниот напон.

Член 17

Броилата мораат да почнат да даваат излезни импулси и непрекинато да регистрираат енергија при струја која не смее да преминува вредност од $0,1 I_n$ и фактор на моќност 1.

Даваачот на импулси мора да има толкава фреквенција што испитувањето на почетокот на регистрирањето на енергијата (поаѓањето) да може да се изврши во рок од 10 minuti.

Член 18

При прегледот на броилата според условите пропишани во член 15, точка 6 од овој правилник, во времето што одговара на најмалку 1000 периоди мерена моќност, границите на дозволените грешки изразени во проценти мораат да ги имаат за:

1) еднофазните и трифазните броила при урамно-тежено оптоварување – вредностите дадени во табела;

2) трифазните броила оптоварени еднофазно, при симетрични трифазни напони – вредностите дадени во табела II.

Табела I

Вредност на струјата	Фактор на моќноста $\cos \varphi$	Граници на дозволените грешки во проценти	
		Броила со класа на точност 0,2 S	Броила со класа на точност 0,5 S
1% I_n	1	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$
50% I_n до 120% I_n	1	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
2% I_n	0,5 ind. 0,8 kap.	$\pm 0,5$ $\pm 0,4$	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$
10% I_n до 120% I_n	0,5 ind. 0,8 kap.	$\pm 0,3$ $\pm 0,3$	$\pm 0,6$ $\pm 0,6$
На посебно барање од корисникот 10% I_n до 120% I_n	0,25 ind. 0,5 kap.	$\pm 0,5$ $\pm 0,5$	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$

Табела II

Вредност на струјата	Фактор на моќноста $\cos \varphi$	Граници на дозволените грешки во проценти	
		Броила со класа на точност 0,2 S	Броила со класа на точност 0,5 S
5% I_n до 120% I_n	1	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$
10% I_n до 120% I_n	0,5 ind.	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$

Член 19

При прегледот на броилата, константата на броилата мора да се проверува така што се определува односот на покажувањето на бројникот и на импулсите што ги дава даваачот на импулсите.

Член 20

Кога при типското испитување на броилата ќе се утврди дека одделни или сите резултати на мерењето се наоѓаат надвор од границите на дозволените грешки дадени во табелите I и II од член 18 на овој правилник, апсцисната оска мора да се поместува паралелно на самата себеси за вредноста $\pm 0,1\%$, ако се броила со класа на точност 0,2 S, и за вредноста $\pm 0,2\%$ ако се во прашање броила со класа на точност 0,5 S. Ако сите резултати од мерењето притоа останат во границите на дозволените грешки дадени во табелите I и II од член 18 на овој правилник, броилото е исправно.

Член 21

При определувањето на варијацијата на грешката предизвикана со промена на една од влијателните големини, вредностите на сите други влијателни големини мораат да ги исполнуваат условите пропишани во член 15 од овој правилник.

Влијателните големини што се замаат предвид за определување на референтните услови според кои се врши прегледот на броилата и за определување на варијациите предизвикани со нивната промена се температурата на средната, напонот на помошните кола, напонот на мерните кола, фреквенцијата, формата на брановите, магнетната индукција од туѓо потекло и редоследот на фазите.

Варијациите на грешките предизвикани со промената на влијателните големини од став 2 на овој член се определуваат само при типското испитување на броилата.

Член 22

Средниот температурен коефициент мора да се определува за температурен опсег од 20 °C, при што грешките на броилата мораат да се определуваат за температура од 10 °C повисока и 10 °C пониска од температурата за која се определува средниот температурен коефициент.

Температурниот опсег од 20 °C мора да се наоѓа во границите од 0 °C до 40 °C.

Вредностите на средниот температурен коефициент се дадени во следната табела:

Вредност на струјата	Фактор на моќноста $\cos \varphi$	Среден температурен коефициент %/°C	
		Броила со класа на точност 0,2 S	0,5 S
5% I_n до 120 I_n	1	0,01	0,03
10% I_n до 120% I_n	0,5 ind.	0,02	0,05

Член 23

Варијациите на грешката предизвикана со промената на другите влијателни големини се дадени во следната табела:

Промена на влијателната големина во однос на референтните услови	Вредност на струјата (урамнотежени оптоварувања)	Фактор на моќноста $\cos \varphi$	Граници на дозволената грешка, во проценти	
			броила со класа на точност 0,2 S	0,5 S
Напон на помошното коло кое е независно од мерното коло $\pm 15\%$	1% I_n	1	0,05	0,1
Фаза на напонот на помошното коло кое е независно од мерното коло $\pm 120^\circ$	1% I_n	1	0,1	0,2
Напон на мерното коло $\pm 10\%$	I_n	1 0,5 ind.	0,1 0,2	0,2 0,4
Фреквенција $\pm 5\%$	I_n	1 0,5 ind.	0,1 0,1	0,2 0,2
Магнетна индукција од туѓо потекло 0,5 mT	I_n	1	0,5	1,0
Форма на брановите: 10% од третиот хармоник во струјата	50% I_n	1	0,1	0,1
Променет редослед на фазите на мерните кола	10% I_n	1	0,05	0,1
Магнетно поле на помошното коло	1% I_n	1	0,05	0,1

Член 24

Струјата што создава магнетна индукција од туѓо потекло мора да биде со иста фреквенција како и напонот приклучен на броилото.

Варијацијата на грешката предизвикана со магнетна индукција од туѓо протекло мора да биде определена под најнеповолен фазен став и насока на магнетната индукција.

Член 25

Варијацијата на грешката предизвикана со влијанието на брановата форма мора да биде определена под најнеповолен фазен став на третиот хармоник во однос на основниот бран на струјата.

Кај повеќефазните броила напонските кола мораат да бидат врзани паралелно, а струјните кола – редно.

Факторот на избобличување на напонот мора да биде помал од 1%.

Член 26

При типското испитување на броилата се испитува влијанието на:

- 1) краткотрајните струјни преоптоварувања;
- 2) сопственото загревање;
- 3) пречките.

Член 27

Испитувањето на влијанието на краткотрајните струјни преоптоварувања се врши на следниот начин:

- 1) испитното коло за испитување на краткотрајните струјни преоптоварувања мора да биде без индуктивитет;
- 2) броилата треба да издржат струја чија вредност е 12 пати поголема од вредноста на номиналната струја I_n во траење од 0,5 s;
- 3) броилата мора да се вратат на почетната температура со напонските кола напојувани еден час со референтен напон откако претходно биле изложени на испитувањето пропишано во точка 2 од овој член;
- 4) по извршеното испитување, варијацијата на грешката при номинална струја и фактор на моќноста еднаков на еден мора да има вредност која не е поголема од 0,5%.

Член 28

Испитувањето на влијанието на сопственото загревање се врши на следниот начин:

- 1) при отворените струјни кола напонските кола мораат да бидат приклучени на референтниот напон најмалку еден час пред почетокот на испитувањето;
- 2) броилата мораат да се оптоварат со најголема струја која ѝ одговара на вредноста на номиналната трајна термичка струја на трансформаторот при фактор на моќност еднаков на еден, при што, непосредно по оптоварувањето, се определува грешката на броилото. Испитувањето мора да трае еден час;
- 3) варијацијата на грешката за време од 20 min не смее да биде поголема од 0,5%.

Варијациите на грешката предизвикана со сопственото загревање мораат да имаат вредности што не се поголеми од вредностите дадени во следната табела:

Вредност на струјата	Фактор на моќноста $\cos \varphi$	Граници на дозволените грешки во проценти	
		броила со класа на точност 0,2 S	0,5 S
120% I_n	1 0,5 ind.	0,1 0,1	0,2 0,2

Член 29

Испитувањето на влијанието на пречките се врши при мерни и помошни кола на броилата приклучени на референтниот напон, а при отворени струјни кола.

Сите кола мораат да се испитуваат со бран на пригушена фреквенција од 1 MHz, модулиран со 400 Hz во траење од 2 s, според следната табела:

Испитување	Напон на испитувањето	Максимум на врвата на полупериода	Дозволена промена на бројачот и на давачот на импулси (импулси)
1	Напон на секое напонско коло	1 kV	0
2	Напон на секое струјно коло	1 kV	до 5
3	Напон на секое друго независно коло	1 kV	0
4	Напон помеѓу кои и да се две независни кола	2,5 kV	0
5	Напон помеѓу секое независно коло и масата	2,5 kV	0

Член 30

На броилото мора на видно место да се наоѓа натписна плочка, на која на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија се испишани податоци и симболи. Тие податоци мораат да бидат испишани така што да бидат трајни и лесно читливи во нормални услови на работа на броилото.

Член 31

На натписната плочка мораат да бидат испишани следните податоци:

- 1) ознака на мерната единица – на плочката од бројникот или меѓу основните податоци на броилото со „kWh“ или „MWh“;
 - 2) ознака на видот на броилото (на пр. „трофазно трансформаторско броило“);
 - 3) службена ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (на пр. F-6-15);
 - 4) фабричка ознака на типот на броилото;
 - 5) фабрички број на броилото (на пр. 25 025 315);
 - 6) референтен напон во V (на пр. 3.100/V 3 V);
 - 7) номинална секундарна струја на струјниот мерен трансформатор, кој се става пред заградата и податок за номиналната струја на броилото, кој се става во заградата (на пр. 1 (1) A, 5(5) A, 1 (1,5) A, 5(7,5) A, 1 (2) A, 5 (10) A);
 - 8) класа на точност (на пр. 0,2 S или кл. 0,2 S);
 - 9) референтна фреквенција во „Hz“ (на пр. 50 Hz);
 - 10) константа на броилото во имп./kx односно /MWh;
 - 11) шема на врската или број на шемата на врската;
 - 12) година на производство (на пр. 1981 или 81);
 - 13) фирма односно назив или знак на производителот;
 - 14) константа на давачот на импулси за далечинско мерење во Wh/имп. односно kWh/имп;
 - 15) импулси на давачот на импулси за далечинско мерење:
 - време на траењето или на паузите на импулсите;
 - напон на импулсите;
 - моќност на колото со кое давачот на импулсите директно управува (на пр. 80 ms, 100 B, 1 A);
 - 16) напон на помошните кола, ако тие кола не се поврзани со напонските кола на броилото (на пр. $U_p = 3 \cdot 100$ V, $U_p = 100$ V);
 - 17) натпис „спротивно регистрирање спречено“ или соодветен симбол за броило со направа за спречување на спротивно регистрирање;
 - 18) ознака за броила наменети за мерење на енергија во обете насоки.
- Стегалките во приклучницата на броилото се обележуваат со броеви на приклучницата според стандардизираниите шеми на врската.

Член 32

Трансформаторското броило со секундарен бројник мора да има посебна натписна плочка на која ќе може дополнително да се запишат податоците за мерните трансформатори и за константата на трансформацијата со кој треба да се множи покажувањето на бројачот за да може да се добие енергијата на примарната страна на мерните трансформатори.

Член 33

Податоците за импулсите на давачот на импулси за далечинско мерење можат да се назначат на посебна натписна плочка, која може да се постави на капакот на кукиштето на броилото.

Член 34

Евентуалното зголемување на капацитетот на бројачот мора да биде означено на плочката на бројникот со декаден множител (на пр. $\cdot 100$, $\cdot 1000$ итн.).

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките услови за статички броила на активна електрична енергија со класа на точност 0,2 S и 0,5 S („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/82).

Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-3537/1
10 април 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

400.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската национално ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 АПРИЛ 1989 ГОДИНА

1. Највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додаток кон пензијата во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ член 10а став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот за основните права на борците од Шпанската национално-ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година се утврдува во височина од 6,010.190 динари од 1 април 1989 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 442/89
26 април 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

401.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на боречкиот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на основот за определување на боречкиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите два месеца на 1989 година во однос на 1988 година за 136%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,182.580 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 606/1
26 април 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

402.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите два месеца на 1989 година во однос на 1988 година за 136%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,182.580 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 607/89
26 април 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

403.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите два месеца на 1989 година во однос на 1988 година за 136%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,182.580 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 608
26 април 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

404.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со Наредбата за конечно утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемуваат спрема порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите два месеца на 1989 година во однос на 1988 година за 136%, и од 1 јануари 1989 година изнесуваат:

Група	Динари
I) личната инвалиднина	
I — — — — —	1.695.750
II — — — — —	1.228.920
III — — — — —	929.770
IV — — — — —	686.620
V — — — — —	488.900
VI — — — — —	303.020
VII — — — — —	205.010
VIII — — — — —	98.860
IX — — — — —	73.770
X — — — — —	49.870
2) семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина:	
— за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —	110.400
— за еден корисник на семејна инвалиднина што тоа право го остварува како член на семејството на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —	220.780
— зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —	588.770
3) додатокот за неа и помош од страна на друго лице:	
— за прв степен — — — — —	1.453.760
— за втор степен — — — — —	1.118.360
— за трет степен — — — — —	782.930
4) ортопедскиот додаток:	
— за прв степен — — — — —	490.570
— за втор степен — — — — —	374.410
— за трет степен — — — — —	241.140
— за четврти степен — — — — —	116.680

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 605
26 април 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

405.

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), сојузниот секретар за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/89), во точка 1 по зборовите: „провинција Брешија“ се додаваат зборовите: „општината Маранело, провинција Модена“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2151/1
24 април 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

406.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ ОД ОБЛАСТА НА РАДИОКОМУНИКАЦИЈЕ, АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКАТА И НА УРЕДИТЕ ШТО СЕ ПРИКЛУЧУВААТ НА НИВ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ УРЕДИ

1. Уреди од областа на радиокомуникациите, аудио и видеотехниката и уредите што се приклучуваат на нив, кои, во смисла на член 63 став 1 и член 64 став 2 од Законот за стандардизацијата, можат да се пуштаат во промет на југословенскиот пазар само ако се снабдени со гарантен лист и ако за нив се утврдени гарантниот рок и рокот на обезбедено сервисирање за тие услуги, се:

1) радиодифузни приемници (ТВ-приемници, радиофонски приемници, тјунери, повеќефункционални приемници и сателитска приемна опрема);

2) аудио и видеоуреди (грамофони, магнетофони, видеоорикордери, видеодиск репродуктори, видеокамери, камкодери, видеомонитори, видеотерминали, дисплеи, електроакустички и електронски музички апарати, потсилувачи, миксети и активни звучни кутии);

3) куќни сметачи и програматори и ТВ-игри;
4) потсилувачи и претвורувачи на сигнали, далечински управувачи;
5) радиопредаватели, радиоприемници, антени;
6) составни делови за кабелски дистрибуциони и заеднички антенски системи;
7) уреди за напојување наменети за уредите од одредбите под 1 до 6 на оваа точка;
8) комбинации на уреди од одредбите под 1 до 7 на оваа точка;

9) уреди што се приклучуваат на уредите од одредбите под 1 до 8 на оваа точка.

2. Гарантниот рок за уредите од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократок од една година.

3. Гарантниот рок за уредите од точка 1 на оваа наредба почнува да тече со денот на продажбата на уредот на мало.

4. Рокот на обезбедено сервисирање за уредите од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократок од седум години.

5. Давателот на гаранцијата е должен да ги отстрани дефектите и недостатоците кај уредите од точка 1 на оваа наредба, или неисправниот уред да го замени со ист таков нов и исправен уред во рок од 45 дена од денот кога од корисникот на гаранцијата е примено барањето за извршување на тие услуги.

6. Оваа наредба ќе се применува на уредите од точка 1 на оваа наредба што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на апаратите од областа на радиокомуникациите, електроакустиката, регистрирањето и репродуцирањето на слика и звук, наменети за употреба во домаќинството што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство и за најмалото траење на гарантниот рок и на рокот на обезбедено сервисирање за тие апарати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81).

8. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/60
10 март 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

407.

Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 од Законот за счетоводството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИ

НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО АПРИЛ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на производителите на индустриски производи во април во однос на март 1989 година е 0,283.

2. Коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на април е 1,236.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на април е 0,223.

Бр. 001-1846/1
4 мај 1989 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузниот завод за
статистика,
м-р Љубомир Кешиќ, с. р.

408.

Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1988 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно на употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ANCORBID (Isosorbidi mononitras)	ретард-капсули, кутија со 50 капсули по 40 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Лесковац	06-8554/1 од 17 ноември 1988 година
2	ANCORBID (Isosorbidi mononitras)	ретард-капсули, кутија со 50 капсули по 60 mg	„	„	06-8553/1 од 17 ноември 1988 година
3	BUSPINOL (Buspironum)	таблети, кутија со 30 таблети по 5 mg	„	„	06-934/1 од 14 јули 1988 година
4	BUSPINOL (Buspironum)	таблети, кутија со 20 таблети по 10 mg	„	„	06-935/1 од 14 јули 1988 година
5	CERVIPROST (Dinoprostionum)	гел за интрацервикална примена	Може да се употребува во стационарни здравствени организации на здружен труд	Производител: ОРГАНОН, Осс, Холандија Застапник: „Хермес” – Застопства иноземских инотрања трговина, Љубљана	06-5619/1 од 18 јули 1988 година
6	COLMIR ^R (Oleum menthe piperite)	капсули, кутија со 50 капсули	Може да се издава само на лекарски рецепт	„ЈАКА-80” – Диететска, козметичка и фармацевтска индустрија – Радовиш	06-7475/1 од 24 ноември 1988 година
7	DEZIPIDIN (Dezmopresin)	назални капки, шишенце од 5 ml со капалка	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Лесковац	06-5718/1 од 11 јули 1988 година
8	DIANE – 35	дражеи, една кутија со 3 x 21 драже	„	Производител: „Schering AG” – Берлин Застапник: „Алкалоид” – Хемиска, фармацевтска и козметичка индустрија – Скопје	06-8605/1 од 23 ноември 1988 година
9	ENERGIX – B (Rekombinantna DNA hepatitis B vakcina)	инјекции за и.м. употреба 10 mcg, кутија со 1 шишенце по 10 mcg + шприц	Може да се употребува во здравствените организации на здружен труд	Производител: Smith-Kline-Rit, Белгија Застапник: „Подравка-Унитраде” – Заступство иноземних фирми – Загреб	06-5337/1 од 14 јули 1988 година
10	ENERGIX – B (Rekombinantna DNA hepatitis B vakcina)	инјекции за и.м. употреба 10 mcg, кутија со 25 шишенца по 10 mcg	„	„	06-5338/1 од 14 јули 1988 година
11	ENERGIX – B (Rekombinantna DNA hepatitis B vakcina)	инјекции за и.м. употреба 20 mcg, кутија со 1 шишенце по 20 mcg + шприц	„	„	06-316/1 од 14 јули 1988 година
12	ENERGIX – B (Rekombinantna DNA hepatitis B vakcina)	инјекции за и.м. употреба 20 mcg, кутија со 25 шишенца по 20 mcg	„	„	06-317/1 од 14 јули 1988 година

1	2	3	4	5	6
13	ESTROFEM	таблети, кутија со 28 таблети	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	Производител: Novo industri A/S, Данска Застапник: „КОНИМ” – Индустриска ино- земска заstopства – Љубљана	06-5855/1 од 18 јули 1988 година
14	ESTROFEM	форте таблети, кутија со 28 таблети	”	”	06-5856/1 од 18 јули 1988 година
15	FLUOROURACI- LUM (Fluorouracilum)	инјекции, кутија со 10 ампули од 5 ml	Може да се употребу- ва само во стационар- на здравствена орга- низација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издаде и на лекарски рецепт заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно би- ло лекувано со овој лек во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Босналијек” – Фар- мацеутска, хемијска и санитетска индустри- ја, Сарајево	06-208/1 од 11 август 1988 година
16	INSULIN LENTE GP (Insulinum)	инјекции, шишенце со 10 ml суспензија	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Галеника” – Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија, Београд-Зе- мун	06-282/2 од 22 декември 1988 година
17	INSULIN LENTE G PP (Insulinum)	инјекции, шишенце со 10 ml суспензија	”	”	06-6564/2 од 22 декември 1988 година
18	INSULIN MINILENTE GP (Insulinum)	инјекции, шишенце со 10 ml суспензија	”	”	06-5221/2 од 22 декември 1988 година
19	INSULIN MINILENTE G PP (Insulinum)	инјекции, шишенце со 10 ml суспензија	”	”	06-6563/2 од 22 декември 1988 година
20	INSULIN SUPERLENTE GP (Insulinum)	инјекции, шишенце со 10 ml суспензија	”	”	06-5220/2 од 22 декември 1988 година
21	INSULIN SUPERLENTE G PP (Insulinum)	инјекции, шишенце со 10 ml суспензија	”	”	06-6562/2 од 22 декември 1988 година
22	INTRONA (Rekombinantni interferon alfa-2)	инјекции 3.000.000 и.е., кутија со 1 лиоши- шенце од 5 ml по 3.000.000 и.е.	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	Производител: Sche- ring corp. ESSEXCHE- MIE, Швајцарија Застапник: „КОНИМ” – Иноземска индус- тријска заstopства – Љубљана	06-5852/1 од 18 јули 1988 година
23	INTRONA (Rekombinantni interferon alfa-2)	инјекции 5.000.000 и.е., кутија со 1 лиоши- шенце од 5 ml по 5.000.000 и.е.	”	”	06-5853/1 од 18 јули 1988 година
24	INTRONA (Rekombinantni interferon alfa-2)	инјекции 10.000.000 и.е., кутија со 1 лиоши- шенце од 5 ml по 10.000.000 и.е.	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	Производител: Sche- ring corp. ESSEX- -CHEMIE, Швајцарска Застапник: „КОНИМ” – Иноземска индус- тријска заstopства – Љубљана	06-5854/1 од 18 јули 1988 година
25	KALCIJ-FOLINAT (Kalicii folinas)	инјекции за и.м. и и.в. употреба, кутија со 10 шишен- ца по 25 mg	Може да се употребу- ва во стационарни здравствени организа- ции на здружен труд	РО „Плива” – Фарма- цеутска, хемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија – За- греб	06-5077/1 од 19 јули 1988 година

1	2	3	4	5	6
26	KALIЈ KLORID	раствор 7,4%, кутија со 10 ампули по 20 ml раствор	Може да се употребу- ва само во здравстве- на организација на здружен труд	"	06-5392/1 од 6 септември 1988 година
27	KETAMIN (Ketaminum hydrochloridum)	инјекции 1% за и.в. употреба, 1 шишен- це од 20 ml по 10 mg	Може да се употребу- ва во стационарна здравствена организа- ција на здружен труд	„Ипex-Нemofarm” – Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	06-8503/1 од 23 ноември 1988 година
28	KETAMIN (Ketaminum hydrochloridum)	инјекции 5% за и.в. употреба, 1 шишен- це од 10 ml по 50 mg	"	"	06-8504/1 од 23 ноември 1988 година
29	KLAVOCIN	таблети, кутија со 15 таблети по 375 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Плива” – Фармаце- утска, кемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија, Загреб	06-8613/1 од 18 ноември 1988 година
30	KLAVOCIN	таблети, кутија со 15 таблети по 625 mg	"	"	06-8616/1 од 18 ноември 1988 година
31	KLAVOCIN	инјекции, кутија со 5 шишенца по 600 mg	"	"	06-8614/1 од 18 ноември 1988 година
32	KLAVOCIN	инјекции, кутија со 5 шишенца по 1,2 g	"	"	06-8615/1 од 18 ноември 1988 година
33	LESCODIL (Nicardipinum)	таблети, кутија со 30 таблети по 20 mg	"	„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа, Лесковац	06-6607/1 од 14 јули 1988 година
34	LORIVOX (Lorcainidi hydrochloridum)	инјекции 10 mg, кутија со 5 ампули по 10 ml	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Србoлeк” – РО за ме- дицинско снабдевање, Београд	06-5335/1 од 19 јули 1988 година
35	LORIVOX (Lorcainidi hydrochloridum)	таблети 100 mg, кутија со 50 таблети по 100 mg	"	"	06-5336/1 од 19 јули 1988 година
36	LUCELAN (Buspironum)	таблети 5 mg, кутија со 30 таблети по 5 mg	"	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	06-1938/1 од 19 јули 1988 година
37	LUCELAN (Buspironum)	таблети 5 mg, кутија со 60 таблети по 5 mg	"	"	06-1939/1 од 19 јули 1988 година
38	LUCELAN (Buspironum)	таблети 10 mg, кутија со 30 таблети по 10 mg	"	"	06-1940/1 од 19 јули 1988 година
39	LUCELAN (Buspironum)	таблети 10 mg, кутија со 60 таблети по 10 mg	"	"	06-1937/1 од 19 јули 1988 година
40	METOTREKSAT	инјекции 5 mg, кутија со 10 шишен- ца по 5 mg	Може да се употребу- ва во стационарни здравствени организа- ции на здружен труд	РО „Плива” – Фарма- цевтска, кемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија – За- греб	06-7266/1 од 20 јули 1988 година
41	METOTREKSAT	инјекции 50 mg, кутија со 10 шишен- ца по 50 mg	"	"	06-7267/1 од 20 јули 1988 година
42	PIREFAR (Pirenzepinum)	таблети, кутија со 20 таблети	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Фармакос” – Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа – Призрен	06-7440/1 од 26 јули 1988 година
43	POLYFLEX	таблети, кутија со 20 таблети	"	„Алкалоид” – Фарма- цевтска, хемиска, коз- метичка индустрија – Скопје	06-4477/1 од 27 јули 1988 година

1	2	3	4	5	6
44	POLYFLEX	таблети, кутија со 50 таблети	"	"	06-4478/1 од 27 јули 1988 година
45	PREPIDIL (Dinoprostunum)	гел за ендоеперикиал- на примена, шприц со 3 g гел	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	Застапник: „Техносер- вис“ – РО за спољно- трговински и унут- рашњи промет – Бео- град Производител: Urjohn-Велика Брита- нија	06-5357/1 од 18 јули 1988 година
46	RABIPUR-PCEC (Rabies vaccine)	инјекции 2,5 И.Е. 1 лиошишенце од 1 ml по 2,5 И.Е.	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд	Производител: Beh- ring Institut – Marburg, CP Германија Застапник: „Југохеми- ја“, Радна организаци- ја за спољну и унут- рашњу трговину – Бе- оград	06-5898/1 од 19 јули 1988 година
47	RABIPUR-PCEC (Rabies vaccine)	инјекции 2,5 И.Е., 5 лиошишенца од 1 ml по 2,5 И.Е.	"	-	06-5899/1 од 19 јули 1988 година
48	RYTMONORM ^R (Propafenonum)	ампули, кутија со 5 ампули од 20 ml	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	Производител: „KNOLL“ AG – Lud- wigshafen, CP Герма- нија Застапник: РО за ме- ѓународну и унутраш- њу трговину „Веле- бит“ – Загреб	06-8484/1 од 17 ноември 1988 година
49	RYTMONORM ^R (Propafenonum)	таблети, кутија со 5 блистер пакувања по 10 таб- лети	"	"	06-8485/1 од 17 ноември 1988 година
50	RYTMONORM ^R (Propafenonum)	таблети, кутија со 5 блистер пакувања по 10 таб- лети	"	"	06-8486/1 од 17 ноември 1988 година
51	SANDIMMUN (Ciclosporinum)	ампули, кутија со 10 ампули по 1 ml концентрат за инфузија	Може да се употребу- ва во стационарна здравствена организа- ција на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и на лекарски рецепт за- ради продолжување на терапија дома, ако е назначено дека ли- цето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здрав- ствена организација на здружен труд	Производител: SAN- DOZ, Ag, Basel – Швајцарија. Застапник: РО за ме- ѓународну и унутраш- њу трговину „ВЕЛЕ- БИТ“ – Загреб	06-5505/1 од 19 јули 1988 година
52	SANDIMMUN (Ciclosporinum)	ампули, кутија со 10 ампули по 5 ml концентрат за инфузија	"	-	06-5504/1 од 19 јули 1988 година
53	SANDIMMUN (Ciclosporinum)	раствор за орална примена, шишенце со 50 ml раствор за орална примена 100 mg/ml	Може да се употребу- ва во стационарна здравствена организа- ција на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и на лекарски рецепт за- ради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно би- ло лекувано со овој лек во стационарна здравствена организа- ција на здружен труд	Производител: SAN- DOZ AG, Basel-Швај- царија. Застапник: РО за меѓународну и унутрашњу трговину „Велебит“ – Загреб	06-5506/1 од 19 јули 1988 година

1	2	3	4	5	6
54	SINEDOL	гел, туба со 40 g гел	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже „Инекс-Хемофарм”, Вршац	06-8592/1 од 16 ноември 1988 година
55	STANITHALMIC (Acidum fusidicum)	вискозни капки за очи, туба со 5 g ви- скозни капки за очи	”	”	06-5534/1 од 14 септември 1988 година
56	SUMAMED (Azitromicinum)	капсули 250 mg, кутија со 6 капсули по 250 mg	”	„Плива” – Фармаце- утска, кемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија, Загреб	06-5394/1 од 19 јули 1988 година
57	TRAVIN (Buspironum)	таблети, кутија со 30 таблети од 5 mg буспирон хидрохлорид	”	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кеми- чних izdelkov – Љуб- љана	06-550 од 14 јули 1988 година
58	TRAVIN (Buspironum)	таблети, кутија со 30 таблети од 10 mg буспирон хидрохлорид	”	”	06-551 од 14 јули 1988 година
59	TRISEQUENS	таблети, кутија со 28 таблети	”	Производител: Novo industri, Данска За- стапник: „КОНИМ” – Иноземска индустриј- ска застапства – Љуб- љана	06-5857/1 од 18 јули 1988 година
60	TRISEQUENS	форте таблети, кутија со 28 таблети	”	”	06-5858/1 од 18 јули 1988 година
61	VERAXIN (Nitrendipinum)	мите таблети, кутија со 20 таблети по 10 mg	”	„Bayer-Pharma Jugo- slavija” – Товарна фармацевтских ин ке- мичних izdelkov – Љубљана	06-6545/1 од 27 јули 1988 година
62	VEXELIT (Bupivacainum hloridum)	инјекции 2,5 mg, ку- тија со 10 ампули од 5 ml 0,25%	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа – Лесковац	06-5719/1 од 14 јули 1988 година
63	VEXELIT (Bupivacainum hloridum)	инјекции 0,25%, ку- тија со 10 шишенца од 20 ml 0,25%	”	”	06-5722/1 од 14 јули 1988 година
64	VEXELIT (Bupivacainum hloridum)	инјекции 0,5%, кути- ја со 10 ампули од 5 ml 0,5%	”	”	06-5721/1 од 14 јули 1988 година
65	VEXELIT (Bupivacainum hloridum)	инјекции 0,5%, кути- ја со 10 шишенца од 20 ml 0,5%	”	”	06-5720/1 од 14 јули 1988 година
66	VIRAZOLE ^R (Ribavirinum)	аеросол, стаклено шишенце од 100 ml со 6 g стерилен, лио- филизиран прашок	”	„Фармакос” – Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа – Призрен	06-5533/1 од 16 ноември 1988 година

Бр. 06-716
14 март 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за здравство и социјална
политика,
д-р Јанко Обочки, с. р.

409.

Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ПАКУВАЊА, ФОРМИ И ДОЗИ, СО ПРОМЕНЕТ НАЗИВ И СО ПРОМЕНЕТ НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И СО ИЗМЕНИ НА СОСТАВОТ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1988 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање, односно на употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ABAKTAL (Pefloxacinum)	инјекции, кутија со 5 ампули од 5 ml со 400 mg	Може да се употребува само во стационарна здравствена организација на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и на лекарски рецепт заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена организација на здружен труд	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	06-6061/1 од 20 септември 1988 година
2	AMEZINIUM (Amezinium metilsulfas)	инјекции, 10 шишенца сува суп- станции по 5 mg и 10 ампули на раствору- вач	Може да се употребува во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Срболек” – Радна организација за медицинско снабдевање – Београд	06-5618/1 од 19 јули 1988 година
3	BETADINE ^R (Povidon jod)	сув спреј, шише од 150 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Алкалоид” – Хемиска, фармацевтска, и козметичка индустрија – Скопје	06-8027/1 од 17 новември 1988 година
3a	BIMEPEN ^R 1000 (Benzathin phenoxymethyl-penicillinum)	сируп, шише со 150 mg сируп	”	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун	06-6565/1 од 25 јули 1988 година
4	DOXILEK ^R (Calcii dobesilas)	капсули, кутија со 30 капсули	”	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	06-5539/1 од 14 јули 1988 година
5	ERAZON (Piroxicamum)	гел, туба со 35 g гел	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	06-8552/1 од 18 ноември 1988 година
6	FLORMIDAL (Midazolamum)	таблети, кутија со 30 таблети	”	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун	06-5004/1 од 25 јули 1988 година
7	HIRAMICIN (Doksiciklinum)	капсули 100 mg, кутија со 5 капсули по 100 mg	”	РО „Плива” – Фармацеутска, хемијска, пре-храмбена и козметичка индустрија – Загреб	06-1396/1 од 19 јули 1988 година
8	HYGROTON	таблети 25 mg, кутија со 20 таблети по 25 mg	”	”	06-2860/1 од 19 јули 1988 година
9	INSULIN	инјекции, шишенце со 10 ml раствор	”	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун	06-1052/2 од 22 декември 1988 година
10	LYSOBACT	ориблети, кутија со 30 ориблети	”	РО „Босналијек” – Фармацеутска, хемијска и санитарска индустрија – Сарајево	06-6752/1 од 19 јули 1988 година
11	MODOLEX	маст, туба со 30 g маст	”	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	06-5542/1 од 27 јули 1988 година

1	2	3	4	5	6
12	MODELEX	супозитории, кутија со 10 супозито- рии	"	"	06-5540/1 од 27 јули 1988 година
13	MODELEX ^R PLUS	маст, туба со 20 g маст	"	"	06-5541/1 од 27 јули 1988 година
14	MODELEX PLUS	супозитории, кутија со 8 супозито- рии	"	"	06-5543/1 од 27 јули 1988 година
15	NELOREN (Lincomycinum)	капсули, кутија со 10 капсули по 250 mg	Може да употребува во стационарна здрав- ствена организација на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и на ле- карски рецепт заради продолжување на те- рапија дома, ако е на- значено дека лицето претходно било леку- вано со овој лек во стационарна здрав- ствена организација на здружен труд	"	06-7177 од 14 јули 1988 година
16	NELOREN (Lincomycinum)	капсули, кутија со 20 капсули по 250 mg	Може да се употребу- ва во стационарна здравствена организа- ција на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и на лекарски рецепт за- ради продолжување на терапија дома, ако е назначено дека ли- цето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здрав- ствена организација на здружен труд	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них izdelkov – Љуб- љана	06-7178 од 15 јули 1988 година
17	NIMOTOP (Nimodipinum)	раствор за инфузија, кутија со 1 шишенце од 50 ml раствор за инфузија	Може да се употребу- ва само во стационар- на здравствена орга- низација на здружен труд	Произвођач: „BAYER AG” – Leverkusen, За- ступник: „Bayer-Phar- ma Jugoslavlja” – То- варна фармацевтских ин кемичних izdelkov Љубљана	06-8542/1 од 8 декември 1988 година
18	SANOVIT	сируп, шише со 200 g сируп	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Крка” – Товарна здравил – Ново Мес- то	06-8551/1 од 16 ноември 1988 година
19	SOLUDEKS	инјекции, кутија со 10 шишенца по 20 ml	Може да се употребу- ва во здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Плива” – Фармаце- утска, кемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија, Загреб	06-5395/1 од 20 септември 1988 година
20	VOLTAREN (Diclofenacum)	гел, туба со 60 g гел	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд	"	06-1245/1 од 8 јули 1988 годи- на
21	VACCINUM DIPHthericum TETANICUM ET PERTUSSICUM ADSORPTUM (DI-TE-PER-AL)	шишенца, кутија со 10 шишенца по 5 ml (10 дози)	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Торлак” – Институт за имунологију и ви- русологију – Београд	06-215 од 27 декември 1988 година
22	VACCINUM DIPHthericum TETANICUM ET PERTUSSICUM ADSORPTUM (DI-TE-PER-AL)	шишенца, кутија со 10 шишенца од 5 ml (10 доза)	"	"	06-4021/1 од 19 септември 1988 година
23	VACCINUM DIPHthericum ET TETANICUM PURIFICATUM ET ADSORPTUM (DI-TE-AL)	шишенца, кутија со 10 шишенца по 5 ml (10 дози)	"	"	06-214 од 27 декември 1988 година

1	2	3	4	5	6
24	DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED-PEDIATRIC	шишенца, кутија со 10 шишенца од 5 ml (10 дози)	Може да се употребува во здравствена организација на здружен труд	„Торлак“ – Институт за имунобиологију и вирусологију – Београд	06-4019/1 од 12 октомври 1988 година
25	VACCINUM DIPHTHERICUM ET TETANICUM PURIFICATUM ET ADSORPTUM PRO ADULTIS	шишенца, кутија со 10 шишенца од 5 ml по 10 дози	„	„	06-4020/1 од 19 септември 1988 година

Бр. 06-717
14 март 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
политика,
д-р Јанко Обочки, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

– за покажана лична храброст во спасувањето на човечки живот

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Креутз Ернеста Роман, Осредкар Габријела Дарко.

Бр. 81
13 септември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Македонија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ѓосевски Никола др Бранко, Ѓорѓев Галеб др Тодор, Ефремов Димитра др Ѓорѓи, Лазаревски Трајче др Јанко,

Лозановски Иванов др Ристо, Мисиркова-Руменова Тодора Ката, Нецати Зекирија Селим, Николовски Ѓорѓи Благоја, Павловски Павла Радован, Стаменковски Арсе др Мите, Страделов Димитра др Горги, Шокаровски Ламбе др Јордан, Тодоровски Ангела др Страхил, Узуноски Димка др Миле;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Марковски Николе Риста, Перески Трајка Душан, Стојчевски Герасима Александар, Шуплинова Алекса Евгенија;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бауер-Пешева Младена Олга, Чиркова-Ѓорѓиевска Атанаска др Марија, Јовановски Јосифа Методи, Китановски Милан Борис, Корнети Васила др Дијаманди, Костов Сотира Владимир, Милошевиќ-Друговац Ѓорѓа др Миодраг, Ралев Ивана Ристо;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божић-Чучурска Јована Зорица, Дукоска-Георгиева Љубе Голубинка, Фурнаџиски Владимира Момчило, Јовић Слободана Здравко, Манчев Ефистиона Димитар, Мартиновски Круме Цветко, Настевски Косте Љубин, Панајотов Спиридона Мирко, Павлеска Љакоска Андона Мена, Пејоски Лазара Бранко, Симонова-Цветкова Наце Милевка, Трајковски Такија Танас, Туши Сами Илми, Ушковски Нешов Стојан;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Пејчиноски Бориса Лазар;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Милошевска-Маринковска Петка Костадинка;

– за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајроски Цафера Ајро, Бизимоски Пана Симон, Гаврески Боре Сава, Кулевска-Ристевска Василка Стојна, Кутаноски Блаже Јован, Мишиќ Николе Павлина, Мојаноски Лазара Ђорђија, Ристески Томе Науме, Шајноски Ђорђи Климе;

Од СР Словенија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Драгош Ивана Јанез, Пахор-Качич Франца Ема, Зорко Еда Едо

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бартаковиќ Јурија Адолф, Баус Винка Силва, Бровет-Зупанчич Руперт др Ирена, Драшковиќ-Ружић Леополд Маријета, Габровец Ана др Петар, Графенауер Ивана Горазд, Грегор-Рачник Јуриј Валентина, Хвала Јоже Јоже, Јакша-Берчић Јанез Мара, Кавчић Пија Мирјана, Клемен-Борстнер Феликс Марија, Коцуван Франц Милан, Косељ Албин др Михаел, Ковачич Јоже Андреј, Лесковар Франц Владо, Печник Антона Андреј, Планинц Франц Франц, Пуцихар Јоже Јоже, Симончич Антона Антон, Шаму Марија др Јожеф, Шумандл-Голоб Андреј Марија, Водишек Петра Антон, Вулић Милисав Миленко, Зајец Антона др Јанез, Згонц Едвард Едвард, Зорко-Штухец Франца Бреда, Зорко-Дирнбек Антон Даниела;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пјевић Божо Јован;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Цајхен Иван Иван, Цветко Радован др Радко, Чарни Лудвик Лудвиг, Градишник Ивана Бруно, Корошец-Флорјан Франц др Бранко, Ликар-Барле Алојз Терезија, Манфреда Алберт Алберт, Матевжич Антон др Радован, Мрак Иван Иван, Новак Франц др Станислав, Плибершек Франц Франчишка, Рибникар-Черновец Павла Марија, Сухач Антон др Марко, Веронек Франц Цирил, Врег-Перич Младен др Ружа;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бенчик Штефан Лудвик, Бенчан Виктор Виктор, Бизјак Јанко Јанко, Бох-Папеш Јожеф Терезија, Бродник Милан Јернеј, Церар Карел Франц, Цесар Јоже Јоже, Дидовић Јосо Мијо, Долинар Драго Јанез, Дробне Франца Виктор, Дробнич Рудолф Олга, Дрварич Алојз Франц, Финец Јанез Августин, Финкшт Франц Франц, Франгеш Лудвика Драго, Гантар Антона Матилда, Горшек Августа Милан, Грил Августа Август, Гризель Шимун Мате, Холешек Франц Станислав, Јањанин Боже Михаило, Јешелник Јакоба Иван, Јордан Драгутина Милош, Кајфеж Антон Андреј, Каучич Винка Феликс, Клемен-Урбајс Иван Мартина, Клешич Франц Јоже, Конјар Јанез Јулијан, Крајнци-Жлендер Ивана Даринка, Лундер-Павлич Јосип Марјана,

Окршлар-Гориншек Ленард Михаела, Пангершич Јанез Иван, Печовник Феликса Иван, Пешл Петра Леополд, Петковшек-Скиндер Франц Кармен, Петровчич Франц Јелка, Певцин-Журга Јанез Јожефа, Режек-Станковић Марка Јожица, Рифељ Фердо Милан, Смеркар-Ханчич Ангела Ела, Стојановић Спасоја Миливој, Сужник-Лешник Ивана Вероника, Светек Карол Иванка, Светиц Вилибалд Томаж, Шегула Јакоб Томаж, Шемров-Маркич Алојз Марија, Шешек-Герм Блаж Јожефа, Шкоф Јоже Станислав, Шкуфца Франц Франц, Штрасер Франц Рудолф, Штруцел Иван Иван, Шустер Штефан Милан, Тараило Јове Жарко, Текавец-Зорман Иван Шпела, Торкар Антон Филип, Тркман Франц Борис, Трошт Иван Зоран, Уранкер Антон Антон, Вербиш-Хабер Антон Иванка, Врховник Викторија Виктор, Жинкович Франц Марија;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Адлешич-Шпехар Иван Видица, Бизаљ Леополда Леополд, Целец Алојз Невенка, Гержељ Иван Марко, Кљун Франц Ана, Крашовец Јоже Јоже, Отоничар Јанез Јанез, Поје Јакоба Гојимир, Верник Феликса Феликс;

– за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Кетиш Франц Максимилијан, Лукман-Чернеј Јоже Хедвига, Вовк-Чич Франц Иванка;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Понјавић Туне Марко;

Од СР Србија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Блендић Николе Јован;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Благојевић Милована Станоје, Лечић Николе Петар, Поповић Димитрија Милија, Сингуриловић Маринка Здравко;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Становић-Николић Богише Душица, Вујић Драгутина Душан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Гајић Љубомира Живојин, Филчић Војислава Владимир, Станковић Светислав Тихомир, Здравковић Богдана Дивко, Журкић Милоша Сава.

Бр. 82

16 септември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

– за заслуги во афирмацијата на српскохрватскиот и словенечкиот јазик и на југословенската литература, како и за придонес кон унапредувањето на културната и пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Унгарија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

др Laszlo Hadrovics – професор на Универзитетот во Будимпешта и редовен член на Унгарската академија на науките;

– за заслуги во развивањето и унапредувањето на културната соработка и придонес кон негувањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Унгарија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Bernics Ferenc – член на Комисијата за народности на Советот на Жупанија Барања во Печуј;

– за заслуги во преведувањето и популаризирањето на дела на словенечката и југословенската литература и придонес за унапредување на културната и пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Унгарија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Gallos Orsolya – литературен преведувач.

Бр. 83
19 септември 1988 година
во Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува да се

одликуваат

Од СР Босна и Херцеговина

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Конић Михаила Драгољуб, Радивојац Триве Љубан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Јагодић Јове Рајко;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Аликадић Ибре Енвер, Марковић-Банић Алојза Нада, Милановић-Николић Петра Рајка, Мушовић Сафета Хајрудин, Раичевић Милоша Јелена, Рајчевић Јована Милош, Ружић Трипе Душан, Ружић Михе Ристо, Стакић Пере Живко, Стојановић Боке Недељко, Терзић Јове Бранко, Тополић Васкрисија Александар, Унковић-Ничин Владимир-ра Радмила;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Агановић Мухамеда Ирфан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бучук Салка Ибро, Черкез Салка Рагиб, Черкез Јусе Салко, Бокић Срете Милева, Хакаловић Шабе Мустафа, Кардум Стјепана Илија, Крајишник Рајка Раде, Ластавица Раде Деса, Љубоја Душана Милош, Мијатовић Јована Здравко, Минић Владе Раде, Мучибабић Обрена Панто, Мучибабић Милана Павле, Муратовић Саве Михајло, Мушура Мате Боженка, Пандуревић Мила Грујо, Пеља Хусе Рабија, Петровић Стојана Данило, Прица Милана Милорад, Сарић Мије Ристо, Савић Николе Јован, Смиљанић Станимира Јефто, Шетка Смајо Мехо, Токић-Мустапић Перо Мара, Топаловић Славка Слободан, Узелац Николе Милан, Васић-Грујић Ђорђа Борка, Веле Ахмета Џемал, Зилић Салке Хатица, Зовко Андрије Драго;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

Галић Мате Стјепан, Мићановић Обрена Перо, Павловић Илије Зденко, Пиркић Јусуфа Зијад;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Беглук Дервиша Садик, Ђукић Пере Здравко, Хебибовић Омара Халил, Галић Стипана Мате, Мујак-Лукишија Мустафе Шехра;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Давидовић Михајла Милан, Ковачевић Воје Драгиша, Шехић Салка Ибрахим, Шљивар-Раствић Симе Невенка, Зеџ Сафета Исмет;

Од СР Хрватска

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Балашко Фране Драгутин, Брешки-Палиага Доменило Марија, Brunelli Matea Bruno, Далфар-Орбанић Шиме Романа, Лопац-Бенчић Јосипа Ондина, Марић Везентина Амедеа;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабић-Терлевић Антона Драгица, Белуњак Јосипа Невенка, Драндић Мартина Владимир, Годена Антониа Сергио, Хрватин-Брозина Антона Милена, Кухар Јуре Анђело, Сау-Бубић Јосипа Либера, Ширцел-Бишић Карла Мариза, Veggian Antonia Marisa.

Бр. 84
19 септември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Малезија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Zaibedah Binti Haji Ahmad - извонреден и ополномоштен амбасадор на Малезија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 86
21 септември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

Од СР Босна и Херцеговина

- по повод стогодишнината од постоењето, а за извонредни заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката работа, како и за значаен придонес во унапредувањето на музејската дејност и ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Земаљски музеј Босне и Херцеговине - Сараево.

Бр. 87
3 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

Од СР Словенија

- по повод педесетгодишнината од постоењето, за извонредни заслуги во развивањето и унапредувањето на научната мисла, како и за значаен придонес за афирмација на југословенската наука и култура во светот и за општ напредок на нашата социјалистичка самоуправна заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Словенечка академија на наука и уметности - Љубљана.

Бр. 88
7 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува да се

одликува

- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Исламска Република Пакистан

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Муџахид Хусаин - извонреден и ополномоштен амбасадор на Исламска Република Пакистан во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 89
12 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува да се

одликуваат:

Од сојузните органи и организации

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Божовиќ Милика Борислав;

Од СР Словенија

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Авсенак Августа Мирко, Кумер Ивана Алојз, Пок Макс Макс;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Буркељца-Пангершич Ивана Хилда;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ферлин Франца Франьо,
Лопатич Јоже Јанез, Маркович-Цанкар Франчишка Драгица, Пирнат-Хорват Франца Марија, Слапничар Јакоба Франц, Урбанч Ивана Франц;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бење Гвидо Гвидо, Чурчић Стевана Верица, Штрукељ-Волк Алберта Зденка, Балант Јоже Франц, Видрих-Жванут Ивана Болеслава, Врховшек Јоже Марија, Жунец-Шкуљ Јанеза Јожица

Од СР Србија

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Топаловиќ Драгиша Јелена;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Обрадовиќ Миодрага Љубиша, Шукљевиќ Стевана Владимир;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Диздар Милоша Милош, Мановиќ-Каначки Петра Анђелка, Перовиќ Вука Милан;

Од САП Косово

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Битићи Дервиша Имер, Чучин Ибрахима Ђемал, Маниташевиќ Милоша Спасоје, Станишиќ Саве Драгољуб, Сурчевиќ Слободана Душан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Rogova Ymer Hysni;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабуна Селима Давуд, Баца Сефика Сељман, Бехљули Зија Неџмедин, Битићи Себа Љон, Булајиќ-Перуничиќ Вука Надежда, Цена-Лауша Фета Софка, Димић Тодора Владимир, Фурјановиќ Алкивијадиса Славољуб, Гаши Ђема Тахир, Гогич-Шутаковиќ Јевте Марија, Гојани Пјетра Леш, Хаскјка Раифа Аљајдин, Идризовиќ Реџепа Фериз, Иса Јакупа Мустафа, Керкези Резака Мустафа, Кисери-Шишко Масара Мурвета, Кукси Реџепа Ариф, Михајловиќ Петра Мирослав, Миросављевиќ Станислава Тихомир, Скендери Авзе Мухарем, Станковиќ-Славковиќ Ђорџа Вера, Топојани Џемиља Хамзе;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бесими Реџепа Хамди.

Бр. 90.
17 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Хрватска

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Давидовски Стојко Иван, Галовиќ-Шлат Ивана Милка, Лаурић-Тахија Николе Катица, Мијаниќ Марка Андрија, Његован Анте Анте, Перчиќ Анте Марин, Трбојевиќ Раде Милан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Чикарела Блажа Романо, Родиќ Михајла Бранко;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Блаић Илије Мићо, Блажина Ивана Риналдо, Гуглета Анте Лазар, Корунек Антуна Стјепан, Курузар Николе Милан, Марасовиќ Стјепана Вера, Марин Николе Иван, Матијашевиќ Петра Мирко, Миланко Вује Ђуро, Пашиќ Јове Мирко;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Комазец Саве Јово

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андрашек Милана Рудолф, Барлек Ивана Миливој, Босанчиќ Анте Иво, Ѓосић Милана Живота, Чулић Андрије Фране, Јурић Мате Милан, Јуричић Ивана Иван, Кулишић Јосипа Марко, Поднар Јосипа Иван, Ракић Јове Душан, Смолчић Драгана Златко, Шнајдар Гргура Антун, Владушић Ивана Борислав;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агапито Антона Ратко, Аничкић Анте Матеита, Бакар Владимир др Жељко, Балаж Јосипа Мирко, Баричевић Паве Милан, Барковић Стјепана Мато, Белан-Перичић Стипе Мира, Безмалиновић-Поје Ивана Хирија, Билић-Башкарод Драге Гордана, Бирк Јосипа Леон, Бодловић Душана Петар, Богади Ђуре Иван, Буљевић Луке Илија, Џурман Стјепана Ивица, Чизмић Мате Иво, Чукељ Ивана Вјекослав, Делач Јосипа Милан, Дианежевић Имбро Иван, Додић Ивана Мирко, Дупланчић Фране Агис, Ѓенић Андрије Раде, Фиела-Бухин Луке Ружица, Гатарић Вида Иван, Голдстеин Роберта Рикард, Грула Фране Стјепан, Гулин Анте Франо, Хусинец Антуна Франо, Ивић Анте Иван, Јукић-Митар Јозе Марија, Јукић Рафаела Вјекослав, Јурић Рудолфа Маријан, Калинић Дмитра Сретко, Карин Мате Љубомир, Кеча Јуре Јосип, Кенешки Ивана Душан, Кљшкенић-Пешић Ивана Иванка, Кочиш Томислава Владимир, Кокан Јуре Јасминка, Кокот Рудолфа Мирослав, Краљ Стјепана Иван, Круљац Грга Иван, Крунеш Николе Томо, Куртушић Мате Пејо, Лабровић-Планинић Мирка Злата, Ладашић Валентина Вилко, Ленац-Блажић Маријана Марија, Лијић Анте Филип, Лончарић Славка Ђуро, Ловрић Иве Звонко, Марић-Петровић Илије Дара, Мариновић Станка Ђорђе, Макровић-Мачковић Павла Савета, Медић-Обучина Томе Љерка, Медведец Вилима Франо, Миховиловић Николе Никола, Мухац Раде Рајко, Орлић Николе Марија, Пахор Јожефа Алберт, Парат-Шего Ивана Иван, Павличевић Бранка Милорад, Пелаић-Јаковчевић Марина Филомена, Пендић Марина Стјепан, Перков Боже Јере, Плачко Стјепана Звонко, Премелч Ивана Динко, Радионов Пенка Рудолф, Радовчић Мате Срећко, Радулић Анте Шиме, Ракић-Пилић Јосипа Мирјана, Рибарић Марије Александар, Рончевић Срећка Срећко, Румора Јураја Миљенко, Рупић Јакова Пашко, Симић Боже Стеван, Синовић-Мештровић Славка Споменка, Станишић Боже Слободан, Стегић Душана Љубан, Стојанац Рајка Стево, Стопа Спасеније Мијат, Сушањ-Дујмовић Фране Анка, Свобода-Тјежински Јосипа Љубица, Шебрек Мије Јосип, Шерић-Саратлија Фране Павица, Шифкорн Фране Миливој, Шимић Марка Иван, Шимић Петра Вико, Штефић Ивана Милан, Штимац-Јеленц Павице Божица, Тасеб-Гргурић Антона Божица, Вицић Стјепана Стјепан, Вучковић Илије Илија, Залар Томе Ђуро, Жуљ Ивана Стојан;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Матијашевић Мате Бранимир;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хајдуковић Николе Франо, Коритник-Видичек Томе Олга, Палешћак Ивана Ана;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андријашевић-Перишић Петра Розарија, Антоловић ивана Драган, Бачић-Лукић Стјепана Марија, Баства Стевана Милан, Блажевић-Лојен Антона Слава, Бранковић-Ивковић Драгутина Недељка, Цветко Андрије Томо, Ђукушић-Младина Николе Јања, Чачак-Бунчић Милана Душанка, Дедић Петра Томица, Дековић-Шоре Живка Дуња, Делић-Срзић Јозе Ивица, Ђурас Андрије Мијо, Габрило-Ковачић Вјекослава Антица, Гргић Николе Милан, Гулић Марка Јосип, Хрка Маринка Стојан, Јапунчић Николе Петар, Јелић Иван, Јурчев Бранка Драган, Јаћаревић Сулејмана Мустафа, Лаурић Анте Розарија, Марић Мише Марија, Михановић Ивана Анте, Миниго-Сарић Илије Марија, Моровић-Комленић-Чугељ Ивана Ана, Мрше Пешка Петар, Новосел Јосипа Стјепан, Орловић Милана Милорад, Пенде Фране Антун, Перић Паво Маријан, Пољак Јуре Петар, Прелас-Радман Мише Мара, Продан-Пауновић Јозо Ратна, Станивуковић-Бекић Мирјане Милица, Шабијан Ђуре Еуген, Шкрабић Славка Илија, Шупак Милана Јосип, Тараш-Струње Анте Марија, Топић Ђуре Анте, Вукушић-Трзин Илије Марија;

– за заслуги и постигнати успеси во работата за општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Илишевић Адама Маријан.

Бр. 91
24 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Холандија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА ЛЕНТА

Dr Herman Onno Ruding – министер за финансии на Кралството Холандија.

Бр. 92
25 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Хрватска

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Банић Крешо Никица, Живковић Јерка Иван;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блажевић Ивана Анте, Чулина Миће Божо, Дружија-нић-Чалета Фране Зорка, Грубишић Јуре Никола, Кнезовић Винка Срећко, Летиловић-Баздарић Миле Божена, Лучић-Боки Мате Станко, Маленица Маријана Јуре, Матешкић Анте Петар, Миличевић Луке Мате, Миличић Стјепана Никола, Муше Ивана Миљенко, Перичић Мије Мило, Петричевић Јуре Владо, Пољак Фране Јосип, Рађа-Павичић-Грубнић Петр Вјера, Томић Анте Анте, Жаја-Марић Јуре Олга;

– за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бензон-Думанић Фране Дренка, Бурсаћ Петра Мило-рад, Данолић Јуре Анте, Ловрић Андрија Јосип, Пенковић Антин Никола, Перковић Стипе Зоран, Руссо Марија Здравко, Скочић Петра Бранко, Шарић Анте Мате, Жупа-њац Илије Жељко;

Од СР Србија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Витезовић Ђорђа Милован;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значењето за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бојовић Веселина Радош, Кулишић Мартина Драган, Марковић Здравка Славко, Поповић Бранка Боровоје, Ристић Предрага Јован, Славковић Драгомира Душан, Топличић Станка Благоје;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бјелогрић-Марковић Светозара Нада;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Букелић Жарка Небојша, Хацић Мирзе Ибрахим, Катић Раденка Каменко;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аврамовић Душана Драган, Ђеловић-Ковачић Стева-на Јермила, Ђирковић Ратомира Милан, Душић Надежде Слободан, Ђорђевић Милорада Милан, Филиповић Јове Чедо, Гаџин Павла Јеврем, Галић Петра Адам, Галовић Јована Петар, Јоковић Душана Ратомир, Јовановић Панте Божидар, Кљајић Петра Милован, Којић Стојка Душан, Красњук Ивана Владимир, Манојловић Александра Ми-лица, Марић Стевана Петар, Маринковић Милана Влади-мир, Марковић Милована Павле, Митић Милана Миро-љуб, Митровић Михаила Радомир, Поповић-Глишић-Жи-вановић Славољуба Мирослава, Поповић Љубивоја Војис-лав, Срњић Радојка Даринка, Стојаковић Владана Драгу-тин, Стојановић Косте Драган, Стојановић Војислава Вла-димир, Шојић Радомира Никола, Шушњар Луке Влади-мир, Танасковић Миодрага Радосав, Вермезовић Миладина Велизар, Витас Стевана Владимир, Златанов Асена Славе;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Јеленковић Војислава Владимир, Јеремић-Шибић Бу-димира Љубинка;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Будишић Игњата Љубица, Костић Витомира Горда-на, Николић Рдосава Милош, Тешић Добривоја Адам.

Бр. 93
23 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од сојузните органи и организации

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на гимнастичкиот спорт и успеси постигнати на домашните и меѓународните натпревари

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗАНАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Гимнастички савез Југославије – Белград;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Чолак Жарка Станко;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Келечевић Вицо Стево;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Милошевић Животе Милица;

Од СР Босна и Херцеговина

– по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за значаен придонес за ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

ООУР Основна школа „Веселин Бећевић – Чапљина;

– по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

РО „Кључ“ – ШИК – Сарајево, ООУР Творница трикотаже „Врело“ – Чајниче;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Челић Мустафе Џемал, Мирковић Бранка др Здравко;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алић Османа Муниб, Капор Ђорѓа Миладин, Роквић Петра Славко, Срдић Јове Милан, Згоњанин Душана Цвијо;

Од СР Црна Гора

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Булатовић Михаила Бранко;

Од СР Хрватска

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во образованието на стручните и научните кадри, како и за значаен придонес за развојот и унапредувањето на стоматолошката наука и здравствената заштита на населението

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Стоматолошки факултет Свеучилишта во Загреб;

– по повод стодваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значењето за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радна организација „Градска плинара“ – Загреб;

– за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Текстилни комбинат – Загреб, ООУР Предioniца – Клањец;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ивковић Петра Стево, Секулић Ђуре Лазар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Опић Валента Антун;

Од СР Македонија

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на социјалната политика и социјалната заштита, како и за придонес за стручното усовршување на кадрите

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Сојуз на дурштвата на социјалните работници на Македонија – Скопје;

– по повод дваесетгодишнината од работата на Заедницата на основните училишта „Братство – единство“ во нашата земја, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на братството и единството на нашите народи и народности, како и за придонесот за ширење на просветата и културата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Централно основно училиште „Братство – единство“ – Скопје;

– по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во образованието и воспитувањето на стручните кадри за потребите на стопанството и значаен придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Школски центар за образование на стручните кадри за стопанството „Моша Пијаде“ – Тетово;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во афирмацијата и унапредувањето на професионалната ориентација во образованието на младите генерации, како и за придонес во усовршувањето на стручните кадри

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Сојуз на друштвата на професионална ориентација на СР Македонија – Скопје;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Поп-Јорданов Петар д-р Јордан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значењето-за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Иљоски Стојче Васил, Коцо Стефан Димче, Коцман Георги Вангел, Скаловски Алексо Тодор;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ем Франц Ханс, Филиповски Стефан др Ђорѓи, Се-рафимов Ристо др Петар, Таџер Салис др Исак;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Димитровски Стојан Никола;

Од СР Словенија

– по повод седумдесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Дравске електране – Марибор, ООУР Електрана Фала – Селница об Драви;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката работа во областа на онкологијата, како и за значаен придонес за борбата против ракот и стручното усовршување на кадрите

Онколошки институт – Љубљана;

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето и негувањето на културното театарско творештво, како и за придонесот за ширење на театарската култура меѓу најмладите

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Луткарско позориште – Љубљана;

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Велана” – Љубљана, Фабрика завеса – Љубљана;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Крефт Иван Братко, Врхунец Винка др Марко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Гашпарич-Книфич Иванка Милена, Лах Августа др Августин;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Маролт Јоже Јоже;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Блинц Лео др Роберт, Цар Павел Павле, Финжгар Алојзиј др Алојзиј, Флорјанчић Јоже Јоже, Кошута Франц др Среќко, Жагар Јоже Јоже, Жупанчић Отон др Андреј;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Безник Винко Владимир, Брзин Драго др Мирослав, Цевц Емил др Емилијан, Цветко Франц др Драготин, Долар Симон др Даворин, Графенауер Иван Станко, Јоган

Макса др Савин, Мравље Антона Јоже, Тишлер Михаел Миха;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Кос Тине др Јанко;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Плавец Јоже Бојан;

Од СР Србија

– по повод стопедесетгодишнината од постоењето, а за извонредни заслуги и успеси постигнати во образованието на стручен и научен кадар, развивање и унапредување на фундаменталните научни истражувања, со што е сторен значаен придонес на општиот развиток на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Филозофски факултет во Белград;

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката работа во областа на технологијата на нуклеарните и други минерални сировини, со што е сторен значаен придонес за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина – Београд;

– по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за значаен придонес на ширењето на просветата и културата

РО Основна школа „Добривоје Чкоњевић” – Штитково, Нова Варош;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката работа во областа на ветеринарството, со што е сторен придонес за унапредување на сточарството

РО „Ветеринарски завод” – Земун;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на социјалната политика и социјалната заштита, како и за придонес во стручното усовршување на кадрите

Савез друштва социјалних радника СР Србије – Београд;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во омасовувањето и развивањето на физичката култура и спортот и значајни успеси постигнати на натпревари

Спортско друштво „Синђелић” – Београд;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО Индустрија трикотаже одеће „Слобода” – Нова Варош;

– за заслуги и постигнати успеси во развивањето и ширењето на техничката култура

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Општинска конференција Савеза организација техничке културе – Народна техника Стари град – Београд;

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во омасовувањето и развивањето на физичката култура и спортот
„Партизан“ – Савез друштва за физичку културу општине Ниш;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Шокиќ Милана др Александар, Марковиќ Живорада др Слободан, Секуловиќ Јова др Никола, Стефановиќ Милоша др Милутин, Шушиќ Видоја др Миленко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Аврамов Милана др Лазар, Борели Манфреда др Младен, Цветковиќ Борислава др Доброслав, Ѓирковиќ Мирка др Сима, Дукиќ Жарка др Душан, Ѓајиќ Уроша др Драгољуб, Ѓорѓевиќ Ѓорѓа др Јован, Ѓуриќ Јосифа др Војислав, Ѓлигоријевиќ-Алексиќ Светислава Станија, Илиќ Милоша Драгољуб, Јањиќ Љубисава др Милосав, Јефтиќ Недељка Чедомир, Јојиќ Ѓуре др Божидар, Јовановиќ Тихомира др Добривоје, Јовановиќ Константина др Владимир, Јовиќ Ѓорѓа др Никола, Кањух Ивана др Владимир, Кораќ Радивоја др Војислав, Козиќ Илије др Петар, Курепа Васе др Милан, Максимовиќ-Стојановиќ Сретена др Јованка, Мариќ Благоја др Звонко, Марковиќ Жарка др Данило, Мушички Димитрија др Ѓорѓе, Пацовиќ Ванка др Никола, Павловиќ Животе Миодраг, Первиќ Смаје Мухарем, Петровиќ Јеврема др Владимир, Пишчевиќ Ивана др Алекса, Пјаниќ-Рајковиќ Милана др Љубинка, Поповиќ Владимира др Михаило, Ранковиќ Борисава др Миодраг, Ристиќ Станисава др Милосав, Смиљаниќ Живка др Вера, Стојниќ-Царичиќ Вука др Милосава, Татиќ Драгомира др Будислав, Тешиќ Милосава др Владета, Тодоровиќ Божидара др Максим, Тодоровиќ Светислава др Милан, Васовиќ Стевана др Милорад, Зеремски Радивоја др Дамјан;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бојаниќ Сима Слободан, Поповиќ Светозара Василије, Припиќ Ивана Себастијан, Радишиќ Ѓукана Драгомир, Тодоровиќ-Никшиќ Јосипа Анка, Угрица Јова Владо;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Поповиќ Новак др Милан, Савићевиќ Милосава др Душан, Влаховиќ Николе Јован, Живојиновиќ Радована др Драгољуб;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Драгошан Николе Драгољуб, Ѓајиќ Милете Живојин, Тривуниќ Алёксе Богдан;

Од САП Косово

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вулкани Осман Хајредин;

Од САП Војводина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Мишиќ Јована др Тодор, Вребалов Стевана др Тихомир;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анђиќ Милована Новак.

Бр. 94
25 октомври 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
394. Правилник за знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат овластените лица — — — — —	737
395. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за техничките нормативи за лифтови на електричен погон за вертикален превоз на лица и товар — — — — —	739
396. Правилник за поблиската содржина на техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени уредите од областа на радонкомунакациите, аудио и видеотехниката и уредите што се приклучуваат на нив — — — — —	740
397. Правилник за метролошките услови за фокометри — — — — —	741
398. Правилник за метролошките карактеристики на мострите на референтни материјали – референтни водени раствори за рН скала — — — — —	743
399. Правилник за метролошките услови за статички броила на активна електрична енергија, со класа на точност 0,2 S и 0,5 S — — — — —	745
400. Наредба за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата од 1 април 1989 година — — — — —	748
401. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1989 година — — — — —	748
402. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно нарично примање во 1989 година — — — — —	749
403. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1989 година — — — — —	749
404. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1989 година — — — — —	749
405. Наредба за дополнителна Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, суровини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија — — — — —	750

	Страна	Страница
406. Наредба за определување на уредите од областа на радиокомуникациите, аудио и видеотехниката и на уредите што се приклучуваат на нив кои можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и за најмалото траење на гарантниот рок и на рокот за обезбеденото сервисирање за тие уреди — — —	750	
407. Коефициенти на растежот на цените на производителите на индустриски производи во април 1989 година за ревалоризација на основните и другите средства — — — — —	750	
408. Список на готови лекови за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јули до 31 декември 1988 година — — — — —		751
409. Список на готови лекови во нови пакувања, форми и дози со променет назив и со променет начинот на издавање и со измени на составот за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јуни до 31 декември 1988 година — — — — —		751
Одликувања — — — — —		753